



СЛУЖБЕН ЛИСТ

НА ФЕДЕРАТИВНА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба во српско, хрватско, словенечко и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Жиро сметка при Народната банка на ФНРЈ за претплата и одделни изданија бр. 101-Т-30, за огласи 101-Т-931.

Среда, 14 мај 1958

БЕЛГРАД

БРОЈ 19

ГОД. XIV

Цена на овој број е 89.— дин. — Претплата за 1958 година изнесува 1700.— дин., а за странство 2500.— динари. — Редакција: Улица Краљевина Марка бр. 9. — Телефони: Редакција 28-838, Администрација 26-278, Продажно одделение 22-619. Тел. централа 23-010.

352.

Врз основа на членот 43 од Уредбата за организацијата на заводите за социјално осигурување („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/55), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗБИРАЊЕТО И ОТПОВИКУВАЊЕТО НА ЧЛЕНОВИТЕ НА ОРГАНИТЕ НА САМОУПРАВУВАЊЕТО НА ЗАВОДИТЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ

I. ИЗБИРАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА СОБРАНИЕТО НА ОКОЛИСКИ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ

1. Општи одредби

Член 1

Членовите на собранието на околиски завод за социјално осигурување ги избираат осигурениците преку своите непосредно избрани делегати.

Како осигуреници во смисла на одредбите од оваа уредба се сметаат сите лица во работен однос, освен лицата во привремен работен однос, — како и лицата кои според прописите за социјалното осигурување се изедначени со нив, уживателите на лични пензии и полнолетните уживатели на фамилијарни пензии.

Член 2

Правото да биде избран за член на собранието на околиски завод за социјално осигурување го има секој осигуреник што има општо избирачко право според одредбите од Законот за избирачките списоци.

Службениците на социјалното осигурување не можат истовремено да бидат членови на собранијата на заводите за социјално осигурување, како ниту членови на собранијата на филијалите на околиски завод за социјално осигурување или на одборите на испоставите за социјално осигурување.

Член 3

Бројот на членовите на собранието на околиски завод за социјално осигурување се утврдува со статутот на заводот.

Член 4

Избирањето на членовите на собранието на околиски завод за социјално осигурување го вршат изборните тела што се формираат за подрачјето на секоја општина.

Изборните тела ги сочинуваат делегатите што ги избираат осигурениците во стопанските организации, во државните органи и установи (во натамошниот текст: организациите), осигурениците во работен однос кај приватните работодавци, уживателите на пензија и инвалиднина, како и осигурениците од самостојни професионални дејности од подрачјето на општината.

Изборното тело за подрачјето на секоја општина избира најмалку еден член за собранието на околиски завод.

Бројот на членовите на собранието на околиски завод што се избираат во одделни општини го утврдува, по предлог од извршниот одбор на со-

бранието на околискиот завод, изборната комисија, сразмерно со бројот на осигурениците на подрачјето на секоја општина. Изборната комисија најпрво утврдува кои општини избираат по еден член на собранието иако е бројот на осигурениците на нивното подрачје помал од бројот на кој се избира еден член на собранието, па потоа преостанатиот број на членовите на собранието се дели на другите општини така што во секоја општина да се избира онолкува број членови колку пати бројот на осигурениците на кој се избира еден член (количникот) се содржи во вкупниот број на осигурениците на подрачјето на секоја општина.

2. Изборни комисији

Член 5

Спроведувањето на изборите за членови на собранието на околиски завод за социјално осигурување го организира изборната комисија, што ја формира советот на околискиот народен одбор надлежен за работите на општата управа.

Изборната комисија се состои од претседател и од четири члена. На претседателот и на членовите на комисијата им се определуваат заменици.

Членовите на изборната комисија и нивните заменици не можат да бидат кандидирани за членови на собранието на околиски завод.

Службениците за вршење на административни и други работи на изборната комисија ги определува директорот на околискиот завод од редот на службениците на заводот.

Член 6

Изборната комисија:

- 1) врши технички подготовки на изборите;
- 2) ги објавува конечните резултати на изборите;
- 3) им издава уверенија на избраните членови на собранието на околиски завод за социјално осигурување и на членовите на собранието на филијала на околискиот завод, како и на членовите на одборот на испостава за социјално осигурување;
- 4) врши и други работи предвидени со оваа уредба.

3. Определување на изборите

Член 7

Сојузниот извршен совет го определува времето во кое се спроведуваат изборите на членови на собранијата на околиските заводи за социјално осигурување.

Денот на изборите на членови на собранието на околиски завод од страна на изборните тела го утврдува комисијата за избирање на органите на самоуправавањето на заводот за социјално осигурување.

4. Предлагане и избирање на делегати за изборните тела во општините

Член 8

Делегатите за изборното тело во општината ги избираат непосредно осигурениците на состаноците во своите организации, односно на состаноците предвидени со одредбите од оваа уредба.

Во изборното тело се избираат во општините во кои бројот на осигурениците изнесува:

- 1) до 5.000 осигуреници — 30 до 40 делегати;
- 2) над 5.000 до 10.000 осигуреници — 30 до 50

делегати;

3) над 10.000 до 30.000 осигуреници — 40 до 70

делегати;

4) над 30.000 до 60.000 осигуреници — 50 до 90

делегати;

5) над 60.000 осигуреници — 80 до 120 делегати.

Член 9

Бројот на делегатите што за изборното тело ги избираат осигурениците на одделни организации односно групи осигуреници (работници запослени кај приватни работодавци, осигуреници од самостојни професионални дејности и уживатели на пензија и инвалиднина) го определува, во границите утврдени во претходниот член, изборната комисија по предлог од извршниот одбор на собранието на околински завод за социјално осигурување. Изборната комисија најпрво утврдува на колкав број осигуреници се избира еден делегат (количникот), па потоа вкупниот број на осигурениците на секоја организација односно на група осигуреници го дели со тој количник, и врз основа на тоа утврдува колку одделна организација односно група осигуреници избира делегати за изборното тело.

Ако одделна организација според бројот на осигурениците не би можела самата да избира барем еден делегат, изборната комисија ќе определи осигурениците од две или повеќе стопански организации, односно од два или повеќе органи односно установи на јавната служба од истото место, заеднички да избираат делегати. При тоа ќе се води сметка заеднички да избираат делегати осигурениците во организациите од иста или сродна дејност односно гранка на јавната служба.

Ако бројот на осигурениците во работен однос кај приватни работодавци, на осигурениците од самостојни професионални дејности односно на уживателите на пензија и инвалиднина во едно место не е достаточен самите да избираат барем еден делегат, изборната комисија ќе определи тие да избираат делегати заедно со осигурениците од една организација во истото место.

Во случај на спојување на организации односно на здружување на осигуреници заради заедничко избирање на делегати во смисла на претходните ставови, изборната комисија го определува денот на состанокот, во која организација односно зграда ќе се одржи состанокот, како и претставникот на организацијата односно својот претставник што ќе го свика состанокот.

Ако во одделни погони или деловни единици на стопанска организација има толку осигуреници колку што е потребно за избирање на најмалку еден делегат, изборната комисија може да определи состаноците на осигурениците за избирање на делегати да се одржуваат по погони односно деловни единици и во тој случај ќе утврди колку кој погон односно деловна единица избира делегати. Согласно со тоа изборната комисија може да определи за уживателите на пензија односно инвалиднина да се одржат повеќе состаноци на осигурениците за определени подрачја.

Бројот на делегатите што ги избираат воените осигуреници во единиците и установите на Југословенската народна армија го определува, согласно со начелата од оваа уредба, и го пропишува начинот на избирањето на овие делегати. Државниот секретаријат за работите на народната одбрана.

Член 10

Состанокот на осигурениците од една организација за избирање делегати за изборното тело го свикнува извршниот одбор на синдикалната подружница, состанокот на осигурениците во работен однос кај приватни работодавци и на осигурениците од самостојни професионални дејности — изборната комисија, а состанокот на осигурениците уживатели на пензија и инвалиднина — управниот одбор на здружението на пензионерите односно на здру-

жението на инвалидите, најдоцна на десет дена пред денот определен за изборите.

Ако овластениот орган не го свика состанокот во рокот определен во претходниот став, состанокот ќе го свика изборната комисија во натамошен срок од три дена.

Член 11

За полноважно решавање за изборот на делегати за изборното тело потребно е на состанокот да е присутна најмалку една четвртина од осигурениците запослени односно зачленети во организацијата или во групата осигуреници.

Состанокот на организацијата за избор на делегати го отвора претседателот на синдикалната подружница или на здружението односно лицето што ќе го определи изборната комисија што го свикала состанокот, и со него раководи до изборот на работното претседателство.

Работното претседателство се состои од претседател и од два члена.

Избирањето на работното претседателство се врши со мнозинство на гласовите од присутните делегати.

Член 12

Секој осигуреник има право да предлага кандидати за делегати за изборното тело.

За секој делегат се гласа посебно, по редот како се предложени кандидатите.

Гласањето за избор на делегати се врши јавно, и тоа со дигање рака. Во случај на потреба, како и кога ќе го побараат тоа пет осигуреници, се врши пребројување на гласовите.

Член 13

За делегати се избрани оние кандидати што добиле најголем број гласови од присутните осигуреници.

На избраните делегати работното претседателство им издава потврди за изборот, кои се заверуваат со печат од синдикалната подружница, од здружението односно од општинскиот синдикален совет.

Член 14

За работата на состанокот на кој се врши избирање на делегати за изборното тело се води записник. Записникот ги содржи особено следните податоци: време и место на одржувањето на состанокот, вкупен број на осигурениците и број на присутните осигуреници, имиња на лицата избрани во работното претседателство, број на предложените и избраните делегати, како и колку кој од предложените делегати добил гласови.

Записникот го потпишува работното претседателство.

Записникот за работата на состанокот за избор на делегати за изборното тело работното претседателство ѝ го доставува на изборната комисија.

5. Кандидирање и избирање на членови на собранието

Член 15

Кандидирањето и избирањето на членови на собранието на околински завод за социјално осигурување го вршат изборните тела.

Член 16

Состаноците на изборните тела ги свикнува изборната комисија, која го определува часот во кој и просторијата во која ќе се одржи состанокот. Поканата мора да им се достави на сите членови на изборното тело барем на три дена пред денот на одржувањето на состанокот.

Состанокот на изборното тело го отвора претседателот односно член на изборната комисија или друго лице што ќе го определи изборната комисија.

Член 17

Изборното тело избира од својата средина верификациона комисија од три члена, која ги испитува потврдите за изборот на делегатите.

По извршената верификација делегатите за изборното тело чии потврди за изборот се верифицирани избираат од својата средина работно претсе-

дателство, кое се состои од претседавач и од два члена.

Изборното тело од својата средина избира записничар и два заверувачи на записникот.

Избирањето на членовите на верификационата комисија, на работното претседателство, на записничарот и на заверувачите на записникот се врши со мнозинство на гласовите од присутните делегати.

Изборното тело може полноважно да решава ако се присутни повеќе од половина на вкупниот број на избраните делегати.

Член 18

По предлог од работното претседателство изборното тело го утврдува следниот дневен ред:

1) предлагање и утврдување на кандидатите за членови на собранието на околински завод за социјално осигурување;

2) избор на комисија за спроведување на изборите;

3) избор на членови за собранието на околински завод.

Член 19

Секој делегат има право на изборното тело да му предложи по еден кандидат за член на собранието на околински завод за социјално осигурување. Секој пет делегати имаат право да предложат кандидати за вкупниот број на членови на собранието на околински завод што ги избира изборното тело.

Ако е кандидирано лице кое нема право да биде избирано (член 2), претседавачот за тоа ќе му обрне внимание на предлагачот. Во случај на спор дали кандидатот има право да биде избран, одлучува изборното тело со мнозинство на гласовите.

Откога ќе се заврши предлагањето на кандидати, работното претседателство му ги соопштува на изборното тело имињата на сите предложени кандидати по оној ред како се предложени.

Имињата на сите предложени кандидати мораат и писмено да се истакнат во просторијата во која се врши избирањето.

Член 20

Избирањето на членови на собранието на околински завод за социјално осигурување се врши со тајно гласање, и тоа со гласачки ливчиња.

Гласачкото ливче ги содржи имињата од сите предложени кандидати по редот по кој се предложени.

Гласањето се врши на тој начин што секој делегат на гласачкото ливче го заокружува редниот број пред името на кандидатот за кој сека да гласа. Ако делегатот при гласањето заокружи броеви пред имињата на поголем број кандидати од бројот на членовите на собранието што се избираат, се смета дека гласал за оние од тие кандидати што се прво наведени на гласачкото ливче.

Член 21

За членови на собранието на околински завод за социјално осигурување се избрани оние кандидати што добиле најголем број гласови.

Ако двајца или повеќе кандидати што доаѓаат предвид за избор за членови на собранието на околински завод добијат ист број гласови, на истиот состанок се врши повторен избор меѓу нив.

Член 22

Со избирањето на состанокот на изборното тело раководи и изборните резултати ги утврдува комисијата за спроведување на изборите.

Комисијата за спроведување на изборите се состои од три члена, кои од својата средина ги избира изборното тело.

Ако член на комисијата за спроведување на изборите биде предложен за кандидат за член на собранието на околински завод за социјално осигурување, нему му престанува членството во комисијата и на неговото место се избира друг член на комисијата.

Избирањето на членови на комисијата за спроведување на изборите се врши со мнозинство на

гласовите од присутните делегати на изборното тело.

Член 23

За работата на изборното тело се види записник. Записникот содржи податоци: за местото и времето на одржувањето на состанокот на изборното тело, за бројот на избраните и присутните делегати, за изборот и работата на верификационата комисија, за изборот на работното претседателство, на записничарот и на заверувачите на записникот, за изборот и работата на комисијата за спроведување на изборите, за тоа колку имало предложени кандидати и колку секој од предложените кандидати добил гласови, како и поблиски податоци за тоа кои делегати се избрани за членови на собранието и со колкав број гласови.

Записникот го потпишува претседавачот, заверувачите на записникот и записничарот. Заверениот записник работното претседателство и го доставува со другите изборни материјали на изборната комисија.

6. Дополнителни и повторни избори

Член 24

Ако пред истекот на времето на кое собранието на околински завод за социјално осигурување е избрано ќе престане мандатот на бројот на членови на собранието поголем од една третина (поради смрт, губење својството на осигуреник, отповик, оставка или која и да е друга причина), советот на околинскиот народен одбор надлежен за работите на општата управа, по предлог од извршниот одбор на собранието на околинскиот завод, ќе распише дополнителни избори за उपразнетите места.

Повторните избори се вршат и кога изборната комисија или надлежниот суд ќе ги поништи изборите поради неправилности.

Член 25

Дополнителните избори и повторните избори се вршат според одредбите од оваа уредба.

7. Отповик

Член 26

Изборното тело може да отповика член на собранието на околински завод за социјално осигурување кого го избрало.

Постапката за отповик на член на собранието на околински завод се поведува по предлог:

1) од една третина на членовите на изборното тело;

2) од една петина на вкупниот број на осигурениците од подрачјето на општината во која е избран односниот член на собранието.

Собранието на околински завод може да поведе постапка за отповик на свој член ако тој неправилно не присуствува на седниците на собранието три пати еднопосредно или инаку не ја врши својата должност како член на собранието.

Член 27

Предлогот за поведување постапка за отповик на член на собранието на околински завод за социјално осигурување и се поднесува на изборната комисија од чланот 5 на оваа уредба.

Ако предлогот за поведување постапка за отповик на член на собранието ги исполнува условите во чланот 26 од оваа уредба, изборната комисија ќе го определи денот за одржување на состаноците на изборното тело што го избрало, заради гласање за отповикот. Ако повеќе од една третина на членовите на изборното тело што го избрало членот на собранието на околински завод чиј отповик се предлага го изгубиле својството на осигуреник или се отселиле од општината во која се избрани за делегати, изборната комисија ќе определи избор на нови делегати за соодветната организација односно за соодветната група осигуреници, кои со другите членови на изборното тело ќе решаваат за отповикот.

Против решението на изборната комисија со кое се одбива предлогот за поведување постапка за отповик поради тоа што не се исполнети условите од чланот 26 на оваа уредба, може да му се

изјави жалба на околинскиот суд во рок од петнаесет дена од денот на доставата на решението.

Член 28

Гласањето за отповиш е тајно и се врши со гласачки ливчиња.

Член на собранието на околински завод за социјално осигурување е отповикан ако за отповикот гласало мнозинството на сите членови на телото што решаваат за отповикот.

8. Избирање на членови на собранието на филијала на околински завод за социјално осигурување и на членови на одборот на испоставата за социјално осигурување

Член 29

Избирањето на членови на собранието на филијала на околински завод за социјално осигурување го вршат изборните тела формирани за избор на членови на собранието на околинскиот завод на подрачјето на општините што ги опфаќа подрачјето на филијалата на околинскиот завод. Избирањето се врши по постапката и на начинот што со оваа уредба се определени за избирањето на членови на собранието на околински завод.

Кога изборното тело врши избирање на членови на собранието на околински завод и на членови на собранието на филијала на околински завод, прво се врши избирањето на членови на собранието на филијалата на околинскиот завод, а потоа избирањето на членови на собранието на околинскиот завод.

Ако на подрачјето на општината постојат две или повеќе филијали на околински завод, за избирањето на членови на собранието на филијала на околинскиот завод се формираат посебни изборни тела за подрачје на секоја филијала. Овие изборни тела ги сочинуваат делегатите што осигурениците во организациите односно осигурениците на одделни групи осигуреници од подрачјето на филијала на околински завод ги избрале за изборното тело што избира членови на собранието на околинскиот завод.

Член 30

Избирањето на членови на одборот на испоставата за социјално осигурување го вршат осигурениците на состанокот на кој се врши избирањето на делегати за изборното тело што избира членови на собранието на околинскиот завод за социјално осигурување.

Ако на подрачјето на испоставата се одржуваат два или повеќе состаноци на осигуреници, изборната комисија утврдува, сразмерно со бројот на осигурениците, колку осигуреници на секој од тие состаноци ќе избираат членови на одборот на испостава.

Во поглед на кандидирањето и избирањето на членови на испостава, согласно ќе се применуваат одредбите од оваа уредба за кандидирањето и избирањето на делегати за изборното тело што избира членови на собранието на околински завод.

На состанокот на кој едновременно се врши избирањето на делегати за изборното тело што ги избира членовите на собранието на околински завод и членовите на одборот на испостава, прво се врши избирањето на членови на одборот на испостава, па потоа избирањето на делегати за изборното тело што ги избира членовите на собранието на околинскиот завод.

Член 31

Во поглед на отповикот на членови на собранието на филијала на околински завод за социјално осигурување и на членови на одборот на испостава за социјално осигурување согласно важат одредбите од чл. 26—28 на оваа уредба, со тоа што за отповикот на членови на одборот на испостава да решаваат осигурениците на организациите во кои се избрани.

9. Заштита на изборното право

Член 32

Ако изборната комисија пред одржувањето на состанокот на изборното тело утврди неправилности во изборот на делегати за изборното тело кои

битно влијаеле врз изборот на делегати, ќе го поништи изборот на делегатите и ќе определи да се одржи нов состанок заради избирање делегати.

Ако при конечното утврдување на изборните резултати изборната комисија во изборот на делегати за изборното тело или во работата на изборното тело утврди неправилности кои биле од битно влијание врз изборот на членовите на собранието на околинскиот завод за социјално осигурување, ќе го поништи таквиот избор и ќе свика нов состанок на изборното тело заради избирање на членови на собранието на околинскиот завод.

Член 33

Секој осигуреник, како и синдикалната организација, здружението на пензионерите или здружението на инвалидите, има право да му вложи приговор на околинскиот суд поради неправилности во изборот на делегати за изборното тело или поради неправилности во работата на изборното тело.

Ако околинскиот суд утврди неправилности во изборот на делегати за изборното тело или неправилности во работата на изборното тело, кои биле од битно влијание врз изборот на членови на собранието на околинскиот завод за социјално осигурување, ќе ја поништи со своја одлука работата на изборното тело. Одлуката на околинскиот суд е конечна.

Во случај на поништување на работата на изборното тело според одредбата од претходниот став изборната комисија ќе свика нов состанок заради избирање делегати односно нов состанок на изборното тело заради избирање членови на собранието на околинскиот завод.

II. ИЗБИРАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 34

Членовите на собранието на републички завод за социјално осигурување ги избираат од редот на своите членови собранијата на околинските заводи на својата прва седница.

Член 35

Колкав број членови на собранието на републички завод за социјално осигурување ќе избираат собранијата на одделни околински заводи за социјално осигурување се утврдува со статутот или со одлука на собранието на републичкиот завод, со тоа секој околински завод да избира најмалку еден член на собранието на републичкиот завод.

Член 36

Секој член на собранието на околинскиот завод за социјално осигурување може да предложи по еден кандидат за член на собранието на републичкиот завод за социјално осигурување.

Најмалку десет членови на собранието на околинскиот завод можат да предложат кандидати за вкупниот број на членовите на собранието на републичкиот завод што ги избира собранието на околинскиот завод.

Избирањето се врши тајно, и тоа со гласачки ливчиња.

Член 37

За членови на собранието на републички завод за социјално осигурување се избрани оние кандидати што добиле мнозинство на гласовите од сите присутни членови на собранието на околинскиот завод за социјално осигурување.

Ако мнозинство гласови не добил онолкув број кандидати колку што се избираат членови на собранието на републичкиот завод, се врши повторно избирање за преостанатиот број членови. При повторното избирање можат да се предлагаат и нови кандидати.

Ако двајца или повеќе кандидати што дадоаат предвид за избор на членови на собранието на републички завод добијат ист број гласови, на истата седница се врши повторен избор меѓу нив.

Член 38

На избраниот член на собранието на републички завод за социјално осигурување му се издава

потврда за изборот, што ја заверува претседателот на собранието на околинскиот завод за социјално осигурување.

Член 39

Мандатот на избраните членови на собранието на републички завод за социјално осигурување трае додека им трае мандатот како на членови на собранието на околинскиот завод за социјално осигурување.

Член 40

Собранието на околинскиот завод за социјално осигурување има право да ги отповика членовите на собранието на републичкиот завод за социјално осигурување кои ги избрало.

Член на собранието на републички завод е отповикан ако за отповикот гласало мнозинството од сите членови на собранието на околинскиот завод што го избрало.

III. ИЗБИРАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА СОБРАНИЕТО НА ЗАВОДОТ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА АВТОНОМНА ПОКРАИНА ВОЈВОДИНА И НА АВТОНОМНАТА КОСОВСКО-МЕТОХИСКА ОБЛАСТ

Член 41

Избирањето на членови на собранието на Покраинскиот завод за социјално осигурување и на Обласниот завод за социјално осигурување го врши од редот на своите членови собранијата на околинските заводи од подрачјето на Автономна Покраина Војводина односно на Автономната Косовско-метохиска Област.

Избирањето на членови на собранието на Покраинскиот завод и на Обласниот завод се врши според одредбите од оваа уредба што се однесуваат на избирањето на членови на собранието на републички завод за социјално осигурување, и тоа истовремено кога и избирањето на членови на собранието на републичкиот завод.

Член 42

Во поглед на отповикот на членови на собранието на Покраинскиот завод за социјално осигурување и на Обласниот завод за социјално осигурување согласно важат одредбите од членот 40 на оваа уредба.

IV. ИЗБИРАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА СОБРАНИЕТО НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 43

Членовите на собранието на Сојузниот завод за социјално осигурување ги избираат од редот на своите членови собранијата на републичките заводи за социјално осигурување на својата прва седница на начинот определен со оваа уредба за избирање на членови на собранието на републичкиот завод.

Член 44

Бројот на членовите на собранието на Сојузниот завод за социјално осигурување се утврдува со статутот на Сојузниот завод.

Член 45

Мандатот на избраните членови на собранието на Сојузниот завод за социјално осигурување трае додека им трае мандатот како на членови на собранието на републичкиот завод за социјално осигурување во смисла на членот 39 од оваа уредба.

Член 46

Собранието на републички завод за социјално осигурување има право да ги отповика членовите на собранието на Сојузниот завод за социјално осигурување што ги избрало тоа.

Член на собранието на Сојузниот завод е отповикан ако за отповикот гласало мнозинство од сите членови на собранието на републичкиот завод што го избрало.

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 47

Се овластува Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за законодавство и организација да дава објасненија за примена на одредбите од оваа уредба.

Член 48

Со влегувањето во сила на оваа уредба престануваат да важат одредбите од Одлуката за спроведување избори на органи на самоуправувањето на заводите за социјално осигурување („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 55/55) и членот 254 од Уредбата за надлежноста на општинските и околинските народни одбори и нивните органи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/57).

Член 49

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 200
10 мај 1958 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

353.

Врз основа на членот 79 став 1 точка 1, во врска со членот 9 став 1 алинеја 3 од Уставниот закон и членот 23 став 3 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ПОДИГАЊЕ НА ПРАТЕНИШТВОТО НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ЧИЛЕ НА СТЕПЕН НА АМБАСАДА

1. Пратеништвото на Федеративна Народна Република Југославија во Чиле се подига на степен на амбасада со денот 12 мај 1958 година.

2. Државниот секретар за надворешни работи ќе преземе мерки потребни за извршување на оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 198
9 мај 1958 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

354.

Врз основа на членот 5 став 3 под 8, членот 7 став 3 и членот 8 од Уредбата за употреба на средствата за инвестиции во 1958 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/58), сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите издава

НАРЕДБА

ЗА ПРИМЕНА НА УРЕДБАТА ЗА УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО 1958 ГОДИНА

1. Банките кај кои се водат средствата на општествените инвестициони фондови на околините и општините ќе го утврдат износот на средствата на тие фондови пренесени од 1957 година врз основа на одобрените завршни сметки за 1957 година, составени според одредбите од Упатството за изработка на завршните сметки на општествените инвестициони фондови („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 9/58).

Ако завршната сметка на општествен инвестиционен фонд не е одобрена од страна на народниот одбор, банката ќе го утврди износот на пренесените средства врз основа на завршната сметка што му ја поднесла на органот на народниот одбор надлежен за работите на финансиите.

Во износот на пренесените средства според завршната сметка за 1957 година во смисла на одредбите од претходните ставови, не влегуваат средствата на општествените инвестициони фондови на околините и општините што се издвоени кај Југословенската инвестициона банка за наживување на учеството во трошоците за инвестиција и на гарантните износи.

Ако средствата од претходниот став се вратат како непотрошени во текот на 1958 година, врате-

ните непотрошени средства се сметаат како пренесени средства во смисла на ст. 1 и 2 од оваа точка.

2. Кога ќе го утврди износот на пренесените средства, банката кај која се водат средствата на општествениот инвестиционен фонд на околина односно општина ќе го утврди износот на познатите обврски на фондот за учество во трошоците за инвестиции и за гарантни износи по заемите од Општиот инвестиционен фонд, и со одбивање износот на тие обврски на фондот од износот на пренесените средства на фондот ќе го утврди остатокот на расположивите средства за давање инвестициони заеми.

На товар на утврдениот остаток од расположивите средства на фондот можат во 1958 година да се даваат:

- 1) заеми за учество во трошоците за инвестиции или за гарантни износи по заемите од Општиот инвестиционен фонд — без ограничување;
- 2) инвестициони заеми за основни средства, но под услов за заеми за обртни средства да се употреби најмалку 1/3 од износот на инвестиционите заеми за основни средства.

Нови инвестициони заеми за основни средства можат да се даваат само ако претходно се утврди дека 3/4 од остатокот на расположивите средства се достаточни за веќе дадените инвестициони заеми за основни средства.

Како веќе дадени инвестициони заеми за основни средства се подразбираат:

- 1) одобрените а неискористени заеми во поранешните години во височина во која ќе се користат во 1958 година;
- 2) заемите одобрени од 1 јануари до 23 април 1958 година во височина во која ќе се користат во 1958 година.

Ако банката утврди дека 3/4 од остатокот на расположивите средства на фондот не се достаточни за веќе дадените инвестициони заеми за основни средства, ќе го извести за тоа народниот одбор. Народниот одбор ќе донесе одлука за начинот на намалување на дадените инвестициони заеми за основни средства за износот со кој тие заеми преминуваат 3/4 од остатокот на расположивите средства на фондот.

3. Како средства на дотациите од членот 1 став 2 под 4 од Уредбата за употреба на средствата за инвестиции во 1958 година (во натамошниот текст: Уредбата), се подразбираат дотациите дадени на општествените инвестициони фондови на околините и општините во 1958 година од средствата на Општиот инвестиционен фонд, од Сојузниот буџет и од стопанските резерви на федерацијата.

Како средства од претходниот став не се подразбираат средствата од отстапените ануитети по заемите од средствата на федерацијата одобрени во поранешните години.

4. Банките кај кои се води паричниот дел од фондот на основните средства или од инвестициониот фонд на стопанските организации, банките, штедилниците, Државниот осигурителен завод и од установите со самостојно финансирање што формираат обртни средства за своето работење, можат на товар на паричниот дел од фондот на основните средства по одбивање на средствата на амортизацијата или на товар на средствата на инвестициониот фонд да вршат исплати за инвестициони вложувања во основни средства ако имателот на тие средства истовремено со налогот и документацијата за користење на средствата издаде налог на товар на истите средства да се пренесе во неговиот фонд на обртните средства износот во височина од 25% од износот на средствата што се употребуваат за вложувања во основни средства.

Банките што не формираат обртни средства за своето работење, можат на товар на паричниот дел од фондот на основните средства по одбивање на средствата на амортизацијата или на товар на средствата од инвестициониот фонд да вршат

исплати за инвестициони вложувања во основни средства ако имателот на тие средства истовремено со налогот и документацијата за користење на средствата издаде налог од истите средства да се издвои износот од 25% од износот на средствата што се употребуваат за вложувања во основни средства. Издвоените средства се држат во 1958 година на посебна сметка на паричниот дел од фондот на основните средства односно од инвестициониот фонд, и тие во 1958 година не можат да се користат.

5. Банките кај кои се води паричниот дел од фондот на основните средства или од инвестициониот фонд ќе го утврдат износот што организацијата од претходната точка го користела од 1 јануари до 23 април 1958 година за инвестициони вложувања во основни средства и по налог од таква организација или установа ќе извршат пренос на средствата во височина од 25% од така утврдениот износ во корист на фондот на обртните средства односно во корист на посебната сметка на паричниот дел од фондот на основните средства или од инвестициониот фонд. Ако банките не примат ваков налог до 23 мај 1958 година заклучно, ќе го извршат самите овој пренос. Во случај на сметката на паричниот дел од фондот на основните средства по одбивање на средствата на амортизацијата или на инвестициониот фонд да нема достаточни средства, банката нема да врши никакви исплати од тие сметки додека не ја наплати таа разлика до износот потребен за пренос според одредбите од претходната точка.

Ако организацијата или установата го искористила паричниот дел од фондот на основните средства по одбивање на средствата на амортизацијата или од инвестициониот фонд за инвестициони вложувања во основни средства, не може делот пренесен во фондот на обртните средства, односно во корист на посебната сметка на паричниот дел од фондот на основните средства или од инвестициониот фонд, да го користи за отплата на инвестиционите заеми, за учество во трошоците за инвестиции или за гарантни износи по заемите одобрени од средствата на Општиот инвестиционен фонд.

6. Банките кај кои се водат средствата на амортизацијата односно средствата за замена на стопанските организации, банките, штедилниците, Државниот осигурителен завод и установите со самостојно финансирање можат да вршат исплати на товар на делот од тие средства кој според важечките прописи може да се користи во 1958 година, ако имателот на тие средства поднесе и налог износот во височина од 10% од средствата што се користат за замена на основните средства да се издвои на посебна сметка на средствата на амортизацијата.

Одредбата од претходниот став не се однесува:

- 1) на претпријатијата на патниот сообраќај;
- 2) на претпријатијата за производство на тули и ќерамиди;
- 3) на претпријатијата на рударството кога ги трошат средствата на амортизацијата за изведување на рударски работи;
- 4) на стопанските организации што отпишале повеќе од 70% од износот на вкупната набавна вредност на своите основни средства, освен градежните објекти, земајќи ја за пресметка состојбата на основните средства на 31 декември 1957 година;

5) на комуналните претпријатија.

Издвојување според ставот 1 на оваа точка не се врши кога средствата на амортизацијата се користат за намиравање на обврските спрема Општиот инвестиционен фонд, за отплати по заемите за инвестиции и по краткорочните позајмици за намиравање на обврските спрема Општиот инвестиционен фонд.

Издвоените средства според одредбата од ставот 1 на оваа точка можат да се употребуваат како обртни средства до крајот на 1958 година.

Во тој случај, а на барање од организацијата или установата, банката ќе ги пренесе издвоените средства на жиро сметката. Организацијата или установата која на тој начин ги користела тие издвоени средства како обртни, е должна до 31 декември 1958 година средствата од жиро сметката да ги врати на споменатата посебна сметка во височина во која банката по налог од организацијата или установата порано го пренесла на жиро сметката.

7. Банките кај кои се водат средствата на амортизацијата односно средствата за замена на кои се однесуваат одредбите од претходната точка ќе утврдат кој износ од овие средства е потрошен за замена на основните средства од 1 јануари до 23 април 1958 година, и врз основа на налогот од имателот на тие средства средствата во височина од 10% од износот потрошен за замена на основните средства во тоа време ќе ги пренесат на посебната сметка на амортизацијата. Ако банката не прими ваков налог до 23 мај 1958 година заклучно, самата ќе го изврши овој пренос.

Во случај на сметката на амортизацијата односно на средствата за замена да нема достаточни средства за овој пренос, банката нема да врши натамошни исплати од тие сметки додека со приливот во наредните пресметковни периоди не се обезбедат достаточни средства за издвојување на потребен износ на посебната сметка.

8. Утврдувањето на процентот на извршениот отпис од основните средства за примена на одредбата од членот 3 став 3 под 4 од Уредбата се врши врз основа на годишната претсметка на амортизацијата, која се составува според состојбата на основните средства според завршната сметка за 1957 година.

9. Банките кај кои се води паричниот дел од фондот на заедничката потрошувачка на стопанските организации, банките, штедилниците и Државниот осигурителен завод можат да ги извршуваат налозите за употреба на тие средства за инвестициони вложувања по работите на заедничката потрошувачка ако имателот на тие средства истовремено со таквиот налог издаде и налог 25% од износот што се користи за такви вложувања да се пренесат на посебната сметка на издвоените средства на заедничката потрошувачка како резерва. Овие средства во 1958 година можат да се користат само за пренос во фондот на обртните средства.

10. Банките кај кои се води паричниот дел од фондот на заедничката потрошувачка на организациите од точката 9 на оваа наредба ќе го утврдат износот на средствата на заедничката потрошувачка потрошен за инвестициони вложувања по работите на заедничката потрошувачка од 1 јануари до 23 април 1958 година и по налог од организацијата од сметката на овие средства ќе пренесат на посебна сметка на резервата на тој фонд износ во височина од 25% од износот на потрошените парични средства од фондот на заедничката потрошувачка за инвестициони вложувања. Во случај организацијата да не ѝ издаде таков налог на банката до 23 мај 1958 година заклучно, банката сама ќе го изврши овој пренос. Ако во паричниот дел од фондот на заедничката потрошувачка не ќе има достаточни средства да се изврши пренос во утврдената височина, банката нема да врши натамошни исплати од оваа сметка додека тој износ не се подмири.

11. Како добиеви заеми од фондот за кредитирање на станбената изградба од членот 4 став 3 на Уредбата се подразбираат заемите чие користење започнало пред 23 април 1958 година.

12. Наредбодавците по буџетите и фондските сите политичкотериторијални единици, освен по средствата наведени во членот 5 став 3 од Уредбата, и наредбодавците по претсметките на стопанските комори, стручните здруженија и установите со самостојно финансирање што не формираат обртни средства за своето работење, не можат да издаваат наредби за користење на средствата предвидени со

претсметките за 1958 година за инвестиции ако со наредбата за исплати по основот на финансирањето на инвестициите наедно не издадат и наредба за пренос на износот во височина од 20% од средствата од односната позиција на претсметката во корист на сметката на задолжителната резерва на буџетот која се формира врз основа на одредбата од одделот 2 главата XXIV на Сојузниот општествен план за 1958 година, односно на сметката на задолжителната резерва на претсметката или фондот.

Средствата на задолжителната резерва од претходниот став не можат да се користат во 1958 година.

13. Банките што ги извршуваат буџетите на политичкотериторијалните единици, банките кај кои се водат средствата на фондските на кои се однесуваат одредбите од членот 5 на Уредбата и банките што ги извршуваат претсметките на стопанските комори, стручните здруженија и установите со самостојно финансирање кои не формираат обртни средства за своето работење, како и наредбодавците по тие буџети и претсметки, се должни да утврдат колку средства се потрошени за инвестициите по позициите на претсметките за инвестиции од 1 јануари до 23 април 1958 година и до 23 мај 1958 година да издадат налог за пренос на средствата од соодветните позиции во височина 20% од износот на така потрошените средства на сметката на задолжителната резерва на буџетот која се формира врз основа на одредбата од одделот 2 главата XXIV од Сојузниот општествен план за 1958 година, односно на сметката на задолжителната резерва од претсметката или фондот.

Ако од позициите на претсметката наменети за инвестиции во времето од 1 јануари до 23 април 1958 година за инвестиции е потрошено повеќе од 80% од средствата, банката ќе ги запре натамошните исплати од тие позиции. Наредбодавците по претсметките се должни да преземат мерки износот кој не достига до 20% за пренесување на сметката на резервата да се обезбеди од буџетската резерва односно од позицијата на резервата според годишната претсметка на фондот, односно од позицијата на резервата на годишната претсметка на стопанските комори, стручните здруженија и установите со самостојно финансирање кои не формираат обртни средства за своето работење.

Ако наредбодавците по претсметките не издадат налози според одредбите од претходните ставови на оваа точка, банката нема да врши натамошни исплати по позициите на претсметките за инвестиции.

14. Како средства определени со републичките буџети за инвестиции пред 23 април 1958 година во смисла на членот 5 став 3 под 4 од Уредбата се сметаат средствата за инвестиции по републичките буџети одобрени од претставничките тела на народните републики пред тој ден.

15. Состојбата на средствата на фондските кадри во стопанството во смисла на членот 5 став 3 под 7 од Уредбата се утврдува со завршната сметка на тие фондови за 1957 година.

16. Како средства на фондските за патишта од членот 5 став 3 под 8 од Уредбата се подразбираат средствата определени за одржување и реконструкција на патишта по претсметките на тие фондови за 1958 година одобрени пред 23 април 1958 година.

17. Како инвестициони вложувања во смисла на членот 5 став 1 од Уредбата се сметаат вложувањата во градежни објекти, опрема, монтажа на опрема, добиток, садници и пошумување, мелиорации, откуп и во отштети во врска со инвестициите.

18. Банките на кои државните органи и установи, стопанските организации, установите со самостојно финансирање, Државниот осигурителен завод, банките и штедилниците, стопанските комори и стручните здруженија ќе им дадат налог за користење на средствата за финансирање на изградбата на административни и управни згради, нема ваквите налози да ги извршат ако наредбодавците истовре-

мено не поднесат налог за пренос на средствата наменети за инвестиции во височина од 25% од износот што се користи за изградба на административни и управни згради во корист на стопанските резерви на Федерацијата.

19. Зградите што ги подигаат државни органи и установи, општествени организации, установи со самостојно финансирање (освен здравствените установи и установите за социјални грижи), банки, штедилници, Државниот осигурителен завод, стопански комори и стручни здруженија за своите деловни потреби, се сметаат во смисла на оваа наредба како управни згради.

Ако во дел од зградите од претходниот став се изградуваат станбени простории за потребите на работниците и службениците на тие органи и установи, основица за пресметување и уплатување на приходите на федерацијата според членот 6 став 1 од Уредбата претставува оној дел од вкупната пресметковната вредност на зградата кој отпаѓа на деловни простории, пресметан врз основа на односот на вкупната развиена површина на зградата и развиената површина на деловните простории.

Ако во дел од управните и административните згради што ги подигаат стопански организации се изградуваат погонски или станбени простории, основицата за пресметување и уплатување на приходите на федерацијата според членот 6 став 1 од Уредбата се пресметува на начинот од претходниот став.

Уплатата на приходите на федерацијата според членот 6 став 1 од Уредбата се врши истовремено со исплатите по привремените, пресметковните или конечните ситуации за управни и административни згради. По веќе извршените исплати на ситуациите од 1 јануари до 23 април 1958 година за работите извршени во 1958 година уплатата треба да се изврши најдоцна до 23 мај 1958 година.

20. Во основицата за пресметување на преносот на средствата според членот 2 од Уредбата, на издвојувањето на средствата според чл. 3, 4 и 5 од Уредбата и за плаќање на приходите на федерацијата според членот 6 од Уредбата — влегуваат и износите на платениот данок на промет според членот 1 точ. 8 и 9 од Уредбата за измени и дополненија на Тарифата за данокот на промет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/58).

21. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 07-10013/1
8 мај 1958 година
Белград

Го заменува
Државниот секретар
за работите на финансиите
Државен потсекретар,
Зоран Полич, с. р.

355.

Врз основа на точката IV од Одлуката за интересните норми на средствата на стопанските организации, на средствата вложени кај банката и на краткорочните кредити („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/57), сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите издава

НАРЕДБА ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ЗАТЕЗНИТЕ ИНТЕРЕСИ

1. Во Наредбата за затезните интереси („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 5/57 и 11/58) во точката I се додава нов став 3, кој гласи:

„Како стопански организации од одредбата под 2 став 1 на оваа точка ќе се сметаат и Дирекцијата за суровини и Дирекцијата за исхрана во работењето со државни материјални постојани и пазарни резерви.“

2. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1958 година, како ден на

почетокот на применување на прописот врз основа на кој е издадена.

Бр. 08—8209/1
30 април 1958 година
Белград

Го заменува
Државниот секретар за работите
на финансиите
Државен секретар,
Зоран Полич, с. р.

356.

Врз основа на членот 75к став 5 од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 37/55, 1/57, 24/57, 31/57, 54/57, 12/58 и 16/58), сојузниот Државен секретаријат за работите на стоковниот промет издава

НАРЕДБА ЗА ДОГОВАРАЊЕТО НА ЦЕНИТЕ ПО КОИ СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ КЕ КУПУВААТ СЕЛ- СКОСТОПАНСКИ ПРОИЗВОДИ ОД ЗАДРУЖНИ- ТЕ И СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛ- СКИ ОРГАНИЗАЦИИ

1. На состаноците што ги организира Сојузот на трговските комори на Југославија во смисла на одредбите од членот 75и од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани, Сојузната надворешнотрговска комора, Сојузната индустриска комора, Сојузот на селскостопанско-шумарските комори на Југославија, Главниот задружен сојуз на Југославија и Сојузот на трговските комори на Југославија ги претставуваат овластени претставници определени од страна на тие организации.

Претставниците од претходниот став мораат да имаат писмено овластување од организацијата што ја претставуваат.

2. На состаноците од претходната точка им присуствуваат и претставници од сојузниот Државен секретаријат за работите на стоковниот промет и од Сојузниот уред за цени, но без право на одлучување.

3. Сојузот на трговските комори на Југославија е должен за состаноците од точката 1 на оваа наредба да ја приготви документацијата и другите материјали потребни за договарање (биланс на производството и на потребите на личната потрошувачка, преработка, извозот, итн.).

4. На состаноците што ги организира републичката трговска комора во смисла на членот 75и од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани, републичката трговска комора, републичката селскостопанско-шумарска комора, републичкиот главен задружен сојуз, Сојузната надворешнотрговска комора и Сојузната индустриска комора ги претставуваат овластени претставници определени од страна на тие организации.

На состаноците од претходниот став им присуствува и претставник од републичкиот орган на управата надлежен за работите на стоковниот промет, а може да им присуствува и претставник од Сојузниот уред за цени.

Претставниците на органите од претходниот став немаат право на одлучување.

Одредбите од точката 1 став 2 и точката 3 од оваа наредба се однесуваат и на договарањето што се врши на состаноците организирани во републичката трговска комора.

5. За договарањето на состаноците од точ. 1 и 4 на оваа наредба се води записник.

Записникот се потпишуваат сите присутни претставници на организациите од точката 1 став 1 односно од точката 4 став 1 од оваа наредба.

Записникот за состанокот што го организира Сојузот на трговските комори на Југославија му го доставува тој сојуз на сојузниот Државен секретаријат за работите на стоковниот промет.

Записникот за состанокот што го организира републичката трговска комора му го доставува таа комора на републичкиот орган на управата надлежен за работите на стоковниот промет.

6. Одредбите од оваа наредба се однесуваат и на состаноците на кои се врши договарање за подрачјата на кои одделни стопански организации ќе можат да купуваат селскостопански производи.

7. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 2975

9 мај 1958 година

Белград

Државен секретар
за работите на стоковниот промет,
Марјан Брецељ, с. р.

357.

Врз основа на членот 75е став 2 од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 37/55, 1/57, 24/57, 31/57, 54/57, 12/58 и 16/58), сојузниот Државен секретаријат за работите на стоковниот промет издава.

НАРЕДБА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ТРГОВСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА ШТО БЕЗ ПОСЕБНО ОДОБРЕНИЕ МОЖАТ ДА СЕ ЗАНИМАВААТ СО ПРОМЕТ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОИЗВОДИ НА ГОЛЕМО

1. До донесувањето на посебни прописи во смисла на членот 75е став 1 од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани, со промет на селскостопански производи на големо можат да се занимаваат без посебно одобрение специјализираните трговски претпријатија на големо што се занимаваат со промет на семенски стоки, алкохолни пијалоци, индустриски растенија, лековити растенија или храна за добиток, како и стопанските организации што исклучиво се занимаваат со работите на извоз односно увоз.

2. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 2973

9 мај 1958 година

Белград

Државен секретар
за работите на стоковниот промет,
Марјан Брецељ, с. р.

358.

Врз основа на членот 75к став 5 од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 37/55, 1/57, 24/57, 31/57, 12/58 и 16/58), сојузниот Државен секретаријат за работите на стоковниот промет издава

НАРЕДБА

ЗА ДОГОВАРАЊЕ ЗА ЦЕНИТЕ ПО КОИ ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ЗАДРУГИ КЕ ГИ КУПУВААТ СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ПРОИЗВОДИ ОД ИНДИВИДУАЛНИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

1. На состаноците што ги организира Главниот задружен сојуз на ФНРЈ во смисла на членот 75с од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани, претставниците на Главниот задружен сојуз на ФНРЈ и на републичките главни задружни сојузи договорно ги утврдуваат највисоките цени по кои земјоделските задруги ќе ги купуваат селскостопанските производи од индивидуалните производители.

На состаноците од претходниот став им присуствуваат и претставници од сојузниот Државен секретаријат за работите на стоковниот промет и од Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за селско стопанство и шумарство, но без право на одлучување.

На состаноците од ставот 1 на оваа точка можат да им присуствуваат и претставници од одделни деловни сојузи, од Сојузот на трговските комори на

Југославија, од Сојузот на селскостопанско-шумарските комори на Југославија, од Сојузната индустриска комора и од Сојузната надворешнотрговска комора, но без право на одлучување.

2. На состаноците што ги организира републичкиот главен задружен сојуз во смисла на членот 75з од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани, претставниците на републичкиот главен задружен сојуз и на деловните сојузи што републичкиот главен задружен сојуз ќе ги повика на состанокот, договорно ги утврдуваат највисоките цени по кои земјоделските задруги ќе ги купуваат селскостопанските производи од индивидуалните производители.

На состаноците од претходниот став им присуствуваат претставници од републичкиот орган на управата надлежен за работите на стоковниот промет и од републичкиот орган на управата надлежен за селско стопанство и шумарство, но без право на одлучување.

На состаноците од ставот 1 на оваа точка можат да им присуствуваат и претставници од републичката трговска комора, републичката селскостопанско-шумарска комора, Сојузната индустриска комора и Сојузната надворешнотрговска комора, но без право на одлучување.

3. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 2978

8 мај 1958 година

Белград

Државен секретар
за работите на стоковниот промет,
Марјан Брецељ, с. р.

359.

Врз основа на членот 75ж од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 37/55, 1/57, 24/57, 31/57, 54/57, 12/58 и 16/58), сојузниот Државен секретаријат за работите на стоковниот промет издава

НАРЕДБА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ ЗА КУПУВАЊЕ И ПРОДАЖБА НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОИЗВОДИ НА ПАЗАРИ

1. Општи одредби

1. Со оваа наредба се определуваат условите за купување и продажба на селскостопанските производи на пазарите на мало и на пазарите на големо.

2. Општинскиот народен одбор донесува прописи со кои се регулира прометот на стоки на пазарите на подрачјето на општината, придржувајќи се за одредбите од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани и за оваа наредба.

Со прописите од претходниот став особено ќе се регулираат: местото и времето на одржувањето на пазарот; кој може да продава и да купува стоки на пазарот; кои стоки можат да се продаваат на пазарот; организацијата и задачите на пазарната управа; санитарно-хигиенските мерки на пазарот; редот на пазарот; контролната служба на пазарот; пазарните такси; управните и казнените мерки за одржување редот на пазарот и сл.

3. Пазарот го основува општинскиот народен одбор.

Пазар на големо може да се основува или да се укине само врз основа на претходно одобрение од републичкиот орган на управата надлежен за работите на стоковниот промет. Пред издавањето на одобрението, републичкиот орган на управата надлежен за работите на стоковниот промет е должен да прибави мислење од републичката трговска комора и од републичкиот главен задружен сојуз.

4. Во градовите поделени на општини работите од точ. 2 и 3 на оваа наредба ги врши градскиот

сбор односно околинскиот народен одбор каде не постои градски собор.

II. Пазари на мало

5. На пазарот на мало можат да продаваат селскостопански производи индивидуални производители, земјоделски задруги и селскостопански производителски организации непосредно или преку деловни сојузи и трговски стопански организации.

6. На пазарот на мало селскостопански производи можат да купуваат само индивидуалните потрошувачи.

По исклучок од одредбата од претходниот став, со пропис донесен во смисла на точката 2 од оваа наредба можат да се предвидат посебни услови под кои на пазарот на мало можат да купуваат селскостопански производи и големи потрошувачи.

7. Со пропис донесен во смисла на точката 2 од оваа наредба може да се предвиди на пазарот на мало покрај селскостопанските производи да можат да се продаваат и други производи.

III. Пазари на големо

8. Пазар на големо не може да се основа на подрачје на околина ако на тоа подрачје постои пазариште на големо за исти селскостопански производи.

На подрачјето на околина на кое постои пазариште на големо не можат да работат пазари на големо за производи со кои работи пазариштето на големо.

9. На пазарот на големо селскостопански производи можат да продаваат индивидуални производители, како и земјоделски задруги и селскостопански производителски организации непосредно или преку деловни сојузи.

10. На пазарот на големо селскостопански производи можат да купуваат трговски стопански организации, преработувачки стопански организации, големи потрошувачи и индивидуални потрошувачи.

Земјоделските задруги можат да купуваат на пазарот на големо само добиток во смисла на членот 74 став 2 од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани.

Со пропис донесен во смисла на точката 2 од оваа наредба може да се предвиди на пазарот на големо да можат да купуваат селскостопански производи и приватни занаетчиски дуќани.

Извозните претпријатија не можат да купуваат селскостопански производи на пазарот на големо.

11. За стопанските организации земјоделските задруги и големите потрошувачи селскостопански производи можат да купуваат на пазарот на големо само нивните постојани службеници, и тоа врз основа на посебно овластување.

Овластувањето од претходниот став го издава стопанската организација, земјоделската задруга односно големиот потрошувач, а го потврдува органот на управата надлежен за работите на стоковниот промет на општинскиот народен одбор на чие подрачје се наоѓа седалиштето на стопанската организација, на земјоделската задруга, односно на големиот потрошувач.

12. Исплатата на селскостопански производи купени на пазарот на големо се врши преку благајната на стопанската организација, на земјоделската задруга односно на големиот потрошувач, преку пазаришната благајна, банката или поштата.

IV. Казнени одредби

13. На стопанските организации и земјоделските задруги што купуваат или продаваат селскостопански производи на пазари противно на одредбите од оваа наредба, ќе се применат одредбите од членот 92 став 1 точка 1 од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и ду-

ќани, а на одговорното лице во тие организации — одредбата од ставот 4 на истиот член.

V. Преодни и завршни одредби

14. Прописите на народните одбори со кои се регулира прометот на селскостопански производи на пазари, донесени пред влегувањето во сила на оваа наредба, треба да се усогласат со одредбите од оваа наредба во рок од 60 дена од денот на нејзиното влегување во сила.

15. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 2977
9 мај 1958 година
Белград

Државен секретар
за работите на стоковниот промет,
Марјан Брецељ, с. р.

360.

Врз основа на членот 75 став 2 од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 37/55, 1/57, 24/57, 31/57, 54/57, 12/58 и 16/58), сојузниот Државен секретаријат за работите на стоковниот промет издава

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ ОДДЕЛНИ ГОЛЕМИ ПОТРОШУВАЧИ МОЖАТ ДА КУПУВААТ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОИЗВОДИ ОД ИНДИВИДУАЛНИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И НАДВОР ОД ПАЗАРИТЕ

1. Социјалните и здравствените установи, истурените единици на Југословенската народна армија и на Народната милиција, угостителските претпријатија и дуќани, работничко-службеничките ресторани, мензите, планинарските домови и одморалишта (во натамошниот текст: големите потрошувачи), што се наоѓаат во оддалечени места каде што е отежнато снабдувањето со селскостопански производи по пат на купување на пазари, од трговски стопански организации, од земјоделски задруги и од селскостопански производителски организации, можат да купуваат селскостопански производи од индивидуалните производители и надвор од пазарите под условите определени со оваа наредба.

2. Големите потрошувачи можат да купуваат селскостопански производи од индивидуалните производители и надвор од пазарите врз основа на одобрение што го издава органот на управата надлежен за работите на стоковниот промет на општинскиот народен одбор на чие подрачје голем потрошувач купува селскостопански производи.

Во одобрението од претходниот став мораат да бидат назначени производитите што големиот потрошувач може да ги купува на начинот предвиден со оваа наредба, како и времето за важење на одобрението.

3. Врз основа на одобрението од претходната точка големиот потрошувач може да купува селскостопански производи од индивидуалните производители во своите простории и на имотот на производителот што се наоѓа на подрачјето на општината што го издала одобрението.

4. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 2972
9 мај 1958 година
Белград

Државен секретар
за работите на стоковниот промет,
Марјан Брецељ, с. р.

361.

Врз основа на членот 74 став 3 и членот 756 став 3 од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 37/55, 1/57, 24/57, 31/57, 54/57, 12/58 и 16/58), сојузниот Државен секретаријат за работите на стоковниот промет издава

НАРЕДБА**ЗА КУПУВАЊЕТО НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОИЗВОДИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ЗАДРУГИ И ДЕЛОВНИТЕ СОЈУЗИ И ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ПРЕРАБОТКАТА ВО ТИЕ ОРГАНИЗАЦИИ**

1. Како купување на селскостопански производи за потребите на членовите на земјоделските задруги во смисла на членот 74 на Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани се подразбира:

1) купувањето на селскостопански производи наменети за исхрана на членовите на задругата и нивните фамилии, освен пченицата и ржта во зрно;

2) купувањето на селскостопански производи наменети за исхрана на добитокот на членовите на задругата;

3) купувањето на семенски стоки, садници, приплоден и работен добиток за потребите на членовите на задругата.

2. Како купување на селскостопански производи со цел за преработка што ја врши земјоделската задруга во смисла на членот 74 на Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани се подразбира:

1) купувањето на жито во зрно и на други селскостопански производи за мелење односно за друга преработка за исхрана на членовите на задругата и нивните фамилии, како и за исхрана на добитокот на членовите на задругата;

2) купувањето на селскостопански производи со цел за обезбедување капацитетите на преработувачките погони на задругата, и тоа во количините кои задругата не може да ги набави на своето деловно подрачје.

3. Како купување на селскостопански производи за потребите на членовите на деловниот сојуз во смисла на членот 756 на Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани се подразбира купувањето на семенски стоки, садници, приплоден добиток и храна за добиток.

4. Како купување на селскостопански производи со цел за преработка што ја врши деловниот сојуз во смисла на членот 756 на Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани, се подразбира купувањето на селскостопански производи заради обезбедување капацитетите на преработувачките погони на деловниот сојуз, и тоа во количините што деловниот сојуз не може да ги набави на своето деловно подрачје.

5. Како преработка во смисла на одредбите од оваа наредба се смета и пулвирањето на овошје и зеленчук, сушењето на овошје и зеленчук и киселењето на зеленчук.

6. На земјоделската задруга и деловниот сојуз кои купуваат селскостопански производи за потребите на своите членови или со цел за преработка што самите ја вршат, противно на одредбите од оваа наредба, ќе се примени одредбата на членот 92 став 1 точка 1 од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани, а на одговорното лице во тие организации — одредбата на ставот 4 од истиот член.

7. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 2979

9 мај 1958 година
Белград

Државен секретар за работите на стоковниот промет,
Марјан Бреќел, с. р.

362.

Врз основа на членот 63 и членот 70 точ. 1 и 3 од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 37/55, 1/57, 24/57, 31/57, 54/57, 12/58 и 16/58), сојузниот Државен секретаријат за работите на стоковниот промет издава

НАРЕДБА**ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА ЗА КУПУВАЊЕ НЕКОИ ПРОИЗВОДИ ПРЕКУ СОБИРАЧИ И ОТКУПУВАЧИ**

I. Во Наредбата за купување некои производи преку собирачи и откупувачи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/56), точ. I — IV се менуваат и гласат:
„I. Стопанските организации можат да купуваат преку собирачи и откупувачи (во натамошниот текст: собирачи):

1) јајца, пердув, животински влакна, шумски плодови, лековити растенија, цвеќе и вински камен,
2) отпадоци, влекачи и водоземци (змии, желки, полжави, школки, ракови, жаби и сл.).

II. Стопанските организации можат да ги купуваат преку собирачи производите од претходната точка под 1 врз основа на одобрение издадено во смисла на членот 72 од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани.

III. Стопанските организации можат да ги купуваат преку собирачи производи од точката I под 2 од оваа наредба врз основа на посебно одобрение што го издава органот на управата надлежен за работите на стоковниот промет на околскиот народен одбор на чие подрачје стопанската организација ги купува тие производи.

Одобрение од претходниот став може да се даде за подрачје на целата околина, или само за подрачје на една или повеќе општини.

Пред издавањето на одобрението органот од ставот 1 на оваа точка е должен да прибави мислење од околската трговска комора.

IV. Земјоделска задруга може да ги купува преку собирачи производите наведени во точката I од оваа наредба без одобрение.“

II. Одобренијата за купување производи преку собирачи издадени пред влегувањето во сила на оваа наредба, престануваат да важат на 1 јули 1958 година.

III. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 2976

9 мај 1958 година
Белград

Државен секретар
за работите на стоковниот промет,
Марјан Бреќел, с. р.

363.

Врз основа на членот 70 став 1 точка 6, членот 75и став 6 и членот 75j став 1 од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 37/55, 1/57, 24/57, 31/57, 54/57, 12/58 и 16/58), сојузниот Државен секретаријат за работите на стоковниот промет, во согласност со Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за селско стопанство и шумарство, издава

НАРЕДБА**ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ МОЖЕ ДА СЕ ДОГОВАРА ПРОИЗВОДСТВОТО И ИСПОРАКАТА НА ИНДУСТРИСКИ РАСТЕНИЈА**

1. Со оваа наредба се регулира склучувањето на договори за производство и испорака на: шеќерна репка, сончоглед, маслодајна репка, соја, сусам, рж, цинус, афионско семе, маслинка, коноп, лен, памук, кокони на свилена буба, индустриска пиперка, цикарија, пиварски јачмен и хмел (во натамошниот текст: индустриски растенија).

Производството и испораката на тутун и афион-опиум се договара според посебни прописи.

2. Договори за производство и испорака на индустриски растенија можат со земјоделски задруги и со селскостопански и други производителски организации да склучуваат:

1) за шеќерна репка — стопанските организации што се занимаат со производство на шеќер;

2) за маслодајни растенија (сончоглед, маслодајна репка, соја, сусам, рицинус, афионско семе, маслинки) — стопанските организации што се занимаваат со преработка односно исклучиво со промет на маслодајни растенија;

3) за лен и коноп — стопанските организации што се занимаваат со преработка на лен и коноп;

4) за памук и кокони на свилена буба — стопанските организации што се занимаваат со преработка или промет на такви производи, како и установите за унапредување на производството на такви култури;

5) за цикорија — стопанските организации што се занимаваат со производство на кавовини;

6) за индустриска пиперка — стопанските организации што се занимаваат со преработка на индустриска пиперка;

7) за пиварски јачмен — стопанските организации што се занимаваат со производство на пиво и кавовини;

8) за хмел — стопанските организации на кои хмелот им служи како основна сировина за преработка и стопанските организации овластени за извоз на хмел.

3. Договори за производство и испорака на индустриски растенија можат со индивидуални производители да склучуваат само земјоделските задруги.

По исклучок од одредбата од претходниот став, организациите наведени во точката 2 од оваа наредба можат со индивидуални производители да склучуваат договори за производство и испорака на индустриски растенија врз основа на одобрение издадено во смисла на членот 72 став 2 од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани.

4. Организациите од точката 2 на оваа наредба го договараат производството и испораката на индустриски растенија по цените кои се утврдуваат по пат на договарање на состаноците организирани во смисла на чл. 75и и 75в од Уредбата за трговската дејност на трговските претпријатија и дуќани.

На состаноците организирани во смисла на членот 75и од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани задолжително се договара и за подрачјата на кои одделни организации од точката 2 на оваа наредба ќе склучуваат договори за производство и испорака на индустриски растенија.

5. Врз основа на договорот за подрачјата на кои одделни стопански организации ќе склучуваат договори за производство и испорака на индустриски растенија, стопанската организација е должна веќе склучените договори за производство и испорака на индустриски растенија да ги пренесе врз онаа стопанска организација, која во смисла на договорот врши договарање на подрачјето на кое се наоѓаат земјиштата на кои се однесуваат склучените договори.

6. На земјоделската задруга или стопанската организација што ќе склучи договор за производство и испорака на индустриски растенија противно на одредбите од оваа наредба, или не се придружува за договорот за цените и подрачјата, ќе се примени одредбата од членот 92 став 1 точка 1 односно точка 9 на Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани, а на одговорното лице во тие организации — одредбата од ставот 4 на истиот член.

7. Со влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за определување

условите под кои може да се врши контрахирање на индустриски растенија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 32/57 и 48/57).

8. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 3001

10 мај 1958 година

Белград

Државен секретар
за работите на стоковниот
промет,
Марјан Бреќел, с. р.

364.

Врз основа на членот 34 точка 1 од Уредбата за надворешнотрговското работење („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 25/55), во врска со членот 7 оддел I став A под а) точка 2 алинеја 4 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/56), а со согласност од сојузниот Државен секретаријат за работите на стоковниот промет, Комитетот за надворешна трговија издава

НАРЕДБА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА НАЧИНОТ НА РАСПОДЕЛБА НА КОНТИНГЕНТИТЕ ЗА ИЗВОЗ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ НА СТОЧАРСТВОТО

1. Во Наредбата за начинот на распределба на контингентите за извоз на определени производи на сточарството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 15/58) во точката 1 на крајот се брише точката и се додаваат зборовите: „и задружните сточарски деловни сојузи, освен републичките.“

2. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

П. бр. 723

5 мај 1958 година

Белград

Претседател
на Комитетот за надворешна трговија,
Љубо Бабиќ, с. р.

365.

Врз основа на точката 1 став 3 од Одлуката за пресметување разликата во цените при увозот и извозот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/55), а во врска со членот 7 оддел I став A под а) точка 6 алинеја 1 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/56), Комитетот за надворешна трговија издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБА ЗА КОЕФИЦИЕНТИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ ПРИ ИЗВОЗОТ И УВОЗОТ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ

1. Во Наредбата за коефициентите за пресметување на разликата во цените при увозот и увозот на определени производи и услуги („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 21/57 и 45/57) во точката I во одделот B во гранката 113 — Нафта, текстот под 8 се менува и гласи:

„8. мазивни масла:

а) цилиндерско, авионско, трансформаторско, медицинско, турбинско и масло за хипоидни запчаници — — — 1,50

б) други мазивни масла — — — — — 3,00“.

2. Во точката I во одделот Б во гранката 120 — Хемиска индустрија, текстот под 47 се менува и гласи:

„47. Лента за снимања:

- а) кинематографска позитив-лента црно-бела од 35 и 16 мм*) — — — — — 1,00
- б) други видови кинематографска лента 1,00
- в) магнетофонска лента — — — — — 1,00“.

3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува на работите на увоз склучени од тој ден

П. бр. 725

5 мај 1958 година
Белград

Претседател
на Комитетот за надворешна трговија,
Љубо Бабиќ, с. р.

366.

Врз основа на точката 4 од Одлуката за доделување средствата од стопанските резерви на федерацијата за давање регрес при купување на ДДТ за отклонување на маларијата и пегавецот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 18/58), сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите пропишува

У П А Т С Т В О

ЗА ПРИМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВАТА ОД СТОПАНСКИТЕ РЕЗЕРВИ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ДАВАЊЕ РЕГРЕС ПРИ КУПУВАЊЕ НА ДДТ ЗА ОТКЛОНУВАЊЕ НА МАЛАРИЈАТА И ПЕГАВЕЦОТ

1. Хемиската индустрија „Зорка“, Шабац, го остварува регресот при продажбата на 25%-на емулзија ДДТ, кај банката кај која има жиро сметка, со поднесување барање за регрес кон кое прилага заверен препис од продажната фактура за продадените количини на 25%-на емулзија ДДТ и доказ за испораката на оваа емулзија.

2. Продажната фактура мора да содржи податоци: за точниот назив и адресата на купувачот — корисник на намалението, за количината, за цената без регресот, за износот на регресот и за износот наплатен од купувачот-корисник на намалението.

3. Корисниците на намалението — централните хигиенски заводи, хигиенските заводи и околинските и општинските народни одбори се должни при купувањето на 25%-на емулзија ДДТ да ѝ достават на Хемиската индустрија „Зорка“, Шабац, писмена порачка со назначување дека купувањето се врши за потребите за отстранување на маларијата односно пегавецот. Купувачите се должни набавените количини на емулзија ДДТ да ги употребат исклучиво за отклонување на маларијата односно пегавецот.

4. Откако Народната банка ќе ја провери точноста на пресметката на регресот и потполноста на документацијата, го одобрува износот на регресот во корист на жиро сметката на подносителот на барањето за регрес, а на товар на сметката бр. 339542 — Регрес за ДДТ.

Регресната сметка од претходниот став банката ќе го израмни на товар на средствата од стопанските резерви на федерацијата.

Во 1958 година вкупните исплати по основот на овој регрес не смеат да го преминат износот од 70 милиони динари.

5. Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 07—8808.2

5 мај 1958 година
Белград

Го заменува
Државниот секретар
за работите на финансиите
Државен потсекретар,
Зоран Полич, с. р.

367.

Врз основа на членот 3 став 2 од Уредбата за прометот на жито и на преработки од жито на големо („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/58), сојузниот Државен секретаријат за работите на стоковниот промет, со согласност од сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите, пропишува

У П А Т С Т В О ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИТЕ ПРОДАЖНИ ЦЕНИ НА ТРИЦИТЕ И УРОДИЦАТА

1. Цените на триците и уродицата определени со точката I под 11 и 13 од Одлуката за определување на највисоките продажни цени на храната за добиток од индустриско потекло („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 15/58), се подразбираат паритет Нови Сад.

2. Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 2984/1

9 мај 1958 година
Белград

Државен секретар
за работите на стоковниот промет,
Марјан Брецељ, с. р.

368.

Врз основа на членот 2 точка 1 од Уредбата за измени и дополненија на Тарифата за данокот на промет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 3/58), Сојузната комисија за физичка култура, во согласност со сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите, пропишува

П Р А В И Л Н И К

ЗА НАПЛАТА, КОНТРОЛА И НАМЕНСКА УПОТРЕБА НА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТОТ НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА ФИСКУЛТУРНИ ПРИРЕДБИ

Член 1

Како даночна основица на данокот на промет на надоместоците за фискултурни приредби се смета бруто цената на влезните билети во која е содржан и данокот на промет.

Даночен обврзник на овој данок е приредувачот на фискултурна приредба.

Член 2

Приредувачот на фискултурна приредба е должен на секој посетител на приредбата да му издаде влезен билет.

Влезните билети за приредби ги изработува приредувачот на фискултурна приредба, со тоа што на секој влезен билет мора да биде отпечатена цената на влезниот билет, редниот број и бројот на серијата. Влезните билети се состојат од два дела: купон и талон.

Само во исклучителни случаи можат да се употребат влезни билети без купони.

Приредувачот на фискултурна приредба мора на влезните билети да го означи датумот на приредбата, а ако во еден ден се даваат повеќе приредби на ист објект — тогаш и редниот број на приредбата од тој ден.

Член 3

Од секој влезен билет приредувачот на фискултурна приредба мора да го откине купонот пред влегувањето на посетител на местото на приредбата, односно ако е приредбата на отворен простор — веднаш при издавањето на влезниот билет. Ако влезните билети немаат купони, ќе се откине дел (агол) од влезниот билет.

Член 4

Приредувачот на фискултурна приредба е должен пред и по приредбата да го утврди со овласте-

ниот претставник на сопственикот односно на органот на управувањето на објектот на кој се одржува фискултурната приредба, бројот на издадените односно продадените влезни билети.

Утврдената состојба се констатира записнички.

Член 5

Приредувачот на фискултурна приредба по конечното пресметување на приходот остварен на приредбата, издвојува од бруто приходот соодветен износ на данокот на промет по нормата определена во тар. број 1 од делот В на Тарифата за данокот на промет (член 3 од Уредбата за измени и дополненија на Тарифата за данокот на промет — „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 24/57).

Член 6

Приредувачот на фискултурна приредба е должен во рок од пет дена од денот на одржувањето на приредбата да го уплати износот на данокот на промет преку банката на посебна сметка на сопственикот односно на органот на управувањето на објектот за физичка култура на кој е одржана приредбата.

Член 7

Фискултурните организации и сопствениците односно органите на управувањето на објектите за физичка култура можат средстава од данокот на промет да ги употребат исклучиво за одржување на објектите за физичка култура.

Член 8

Приредувачот на фискултурна приредба кој приредбата ја одржал на објектот за физичка култура чиј сопственик или орган на управувањето е тој, е должен износот на данокот на промет да го издвои на посебна сметка кај банката, и може да го употреби само за одржување на тој објект.

Член 9

Ако фискултурната организација одржала приредба на објект кој не служи исклучиво за потребите на физичката култура, е должна средствата од данокот на промет да ги употреби за одржување на објектите за физичка култура чиј сопственик или орган на управувањето е таа.

Ако фискултурната организација нема објект за физичка култура, кој е нејзино сопствеништво или со кој таа управува, може средствата од данокот на промет да ги употреби исклучиво за подмирување на трошоците при употребата на други објекти за физичка култура на кои ги одржува своите фискултурни приредби или на кои вежбаат нејзини членови.

Член 10

По исклучок од одредбите од претходниот член, ако е на објектот кој не служи исклучиво за потребите на физичката култура, приредувач на фискултурната приредба околински, републички или сојузен орган на фискултурната организација, тој орган може да ги употреби средствата од данокот на промет, кога нема сопствен објект за физичка култура, за одржување на објектите кои се сопствеништво или со кои управуваат основни фискултурни организации (друштва, клубови и др.).

Член 11

Ако приредувач на фискултурна приредба на објект кој не служи исклучиво за потребите на физичката култура не е фискултурна организација, приредувачот на фискултурната приредба е должен средствата од данокот за промет да му ги уплати на посебна сметка на околинскиот (градскиот) орган на фискултурната организација од онаа спортска дисциплина од која е одржана фискултурната приредба.

Органите од претходниот став можат средствата од данокот на промет да ги употребат исклучиво за одржување на објектите за физичка култура кои се нивно сопствеништво или со кои управуваат тие односно нивните основни организации.

Член 12

Фискултурната организација може средствата од данокот на промет на надоместоците за фискултурните приредби одржани на отворен простор, да ги употреби за одржување на објектите за физичка култура кои се нејзино сопствеништво или со кои таа управува. Ако фискултурната организација нема објект за физичка култура, може средствата од данокот на промет да ги употреби за одржување на објектите за физичка култура на кои се натпреваруваат или вежбаат нејзини членови.

Ако приредувач на фискултурна приредба на отворен простор не е фискултурна организација, средствата од данокот на промет ќе се употребат согласно со одредбите од членот 11 на овој правилник.

Член 13

Контролата на пресметувањето, уплатувањето и наменската употреба на средствата од данокот на промет на надоместоците за фискултурни приредби ја врши органот на околинскиот народен одбор надлежен за работите на физичката култура на подрачјето на кое се наоѓа фискултурната организација. На територијата на Народна Република Црна Гора контролата ја врши органот на општинскиот народен одбор надлежен за работите на физичката култура.

Фискултурните организации односно приредувачите на фискултурни приредби се должни да им овозможат на органите од претходниот став контрола на пресметувањето, уплатувањето и употребата на средствата од данокот на промет.

Приредувачот на фискултурна приредба им обезбедува на овластените контролни органи бесплатен пристап на објектот или теренот определен за гледачите.

Член 14

На бесплатните влезни билети што ги издаваат општествените организации врз основа на правилниците за бесплатни влезни билети пропишани од сојузните органи на фискултурната организација во вид на посебни легитимации, не се плаќа данок на промет.

Член 15

Непотрошените средства од данокот на промет на надоместоците за фискултурните приредби од поранешните години органите надлежни според досегашните прописи за располагање со овие средства се должни да ги употребат исклучиво за целите пропишани со овој правилник.

Член 16

Со влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат одредбите од Правилникот за финансирање на фискултурните организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/52) што се однесуваат на издвојувањето на данокот на промет на надоместоците за фискултурни приредби и на располагањето со средствата од тој данок.

Член 17

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 22 јануари 1958 година, кога е влезена во сила уредбата врз основа на која е донесен овој правилник.

Бр. 04—74/3

11 април 1958 година

Белград

Претседател
на Сојузната комисија
за физичка култура,
Славко Комар, с. р.

369.

Врз основа на чл. 397 и 398 од Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/57), Управниот одбор на Државниот осигурителен завод, со потврда од Сојузниот извршен совет, пропишува

П РА В И Л Н И К ЗА ЗВАЊАТА И ПЛАТИТЕ НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА ДРЖАВНИОТ ОСИГУРИТЕЛЕН ЗАВОД

I. Општи одредби

Член 1

Со овој правилник се определуваат звањата и платите на службениците што во Државниот осигурителен завод (во натамошниот текст: Заводот) работат на работите на осигурување.

Звањата и платите на другите службеници и платите на техничкиот персонал што работат во Заводот, се определуваат во сè според одредбите од Законот за јавните службеници и според прописите донесени врз основа на него.

Член 2

Службениците што работат на работите на осигурување се:

- 1) стручни службеници на осигурувањето;
- 2) застапници на осигурувањето.

Член 3

Одредбите од Законот за јавните службеници се применуваат и на застапниците на осигурувањето, ако со овој правилник не е определено поинаку (член 398 од Законот за јавните службеници).

II. Стручни службеници на осигурувањето

Член 4

Стручни службеници на осигурувањето се оние службеници што во Заводот работат на стручните работи на осигурување.

Член 5

На стручните службеници на осигурувањето им се определуваат звањата, и тоа:

- 1) во четврта група — помошен службеник на осигурувањето;
- 2) во трета група — службеник на осигурувањето;
- 3) во втора група — службеник на осигурувањето и виши службеник на осигурувањето;
- 4) во прва група — службеник на осигурувањето, виши службеник на осигурувањето, советник и виши советник.

Член 6

Звањата на службениците од претходниот член се распоредуваат во следните платни разреди:

Звања	Платен разред
1) Помошен службеник на осигурувањето — — — — —	XIX — XII
2) службеник на осигурувањето од трета група — — — — —	XV — VIII
3) службеник на осигурувањето од втора група — — — — —	XIII — X
4) виши службеник на осигурувањето од втора група — — — — —	IX — VI
5) службеник на осигурувањето од прва група — — — — —	XI — IX
6) виши службеник на осигурувањето од прва група — — — — —	VIII — V
7) советник — — — — —	IV — III
8) виши советник — — — — —	II ₂ — II ₁

Службениците во звањето помошен службеник на осигурувањето што имаат два класа соодветно средно училиште се распоредуваат од XVIII платен разред.

Член 7

Основна плата според положајот им припаѓа на службениците на положајот директор на филијала.

Положаите на директори на филијала се распоредуваат од X до VII платен разред, а во особено развиени филијали — до VI платен разред.

Распоредот на положаите во платни разреди во границите од претходниот став го врши Управниот одбор на Заводот во согласност со Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за општа управа.

Член 8

Положајните плати се определуваат според значењето на положајот односно работното место.

Положајната плата на генералниот директор изнесува до 40.800 динари.

Положајната плата на заменик на генералниот директор изнесува до 33.600 динари.

Положајната плата на главните директори на дирекциите за народните републики изнесува до 30.200 динари.

Положајната плата на директорите на филијали изнесува до 19.600 динари, а во особено развиени филијали, во смисла на претходниот член, најмногу до 21.500 динари.

Височината на положајните плати за другите положаи и работни места ја утврдува Управниот одбор на Заводот во согласност со Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за општа управа.

Височината на положајната плата на генералниот директор, до износот од ставот 2 на овој член, ја определува Управниот одбор на Заводот.

III. Застапници на осигурувањето

Член 9

Застапниците на осигурувањето (во натамошниот текст застапникот) се службеници кои не се распоредуваат во звања и платни разреди, а работат на склучување на договори за осигурување и за наплата на премии врз основа на писмено овластување, во смисла на упатствата што ги донесува Управниот одбор на Заводот.

Покрај работите од претходниот став, застапниците вршат на терен и други работи што се во врска со нивната работа на склучување договори за осигурување и со наплатата на премии.

Стручните службеници на осигурувањето што работат на склучување договори за осигурување и на наплата на премии кај државните органи и установи, во општоопштествениот сектор на стопанството и во другите општествени области не се сметаат како застапници.

Член 10

За застапник може да биде назначено лице што ги исполнува општите услови од Законот за јавните службеници за стапување во служба со тоа што како стручна спрема на овие лица се подразбира нивната способност за вршење застапнички работи здобиена на припремен стаж и проверена на стручен испит.

Член 11

Застапник се назначува, по правило, во градови и во економски развиени подрачја, а мора да има домицил во реонот на своето застапништво, односно на подрачјето на градот.

Член 12

Работното време на застапниците се усогласува со работното време на јавните службеници со утврдување на работните задачи.

Член 13

За секој застапник што стапува во служба на Заводот се донесува решение за назначување.

Член 14

Лицата што првпат се примаат во служба за вршење застапнички работи, се примаат на подготвителен стаж.

Подготвителниот стаж трае до шест месеци. За време на подготвителниот стаж застапникот се наоѓа на стручна и практична обука, на крајот од која полага стручен испит.

Програмата на обуката се утврдува со прописите од членот 33 на овој правилник.

Член 15

За време на подготвителниот стаж на застапник, напоредно со неговото оспособување за вршење застапнички работи по одделни гранки од осигурувањето, може да му се издаде привремено овластување за работа.

Член 16

По положениот стручен испит на застапникот му се издава постојано овластување за вршење застапнички работи.

Член 17

На застапник кој до истекот на шест месеци подготвителен стаж не ќе го положи стручниот испит, му престанува службата.

Ако за време на подготвителниот стаж на практична обука се утврди дека застапникот нема својства што го прават подобен за вршење застапнички работи, може да му се откаже службата со отказан срок од 15 дена. И застапникот може во текот на подготвителниот стаж да ја откаже службата со ист отказан срок.

Член 18

За време на подготвителниот стаж застапникот прима плата во височина на платата на почетниот платен разред која според Законот за јавните службеници му припаѓа на службеник од соодветната стручна спрема (минимална плата).

Застапник што нема осумгодишно или на него рамно училиште, за време на подготвителниот стаж како минимална плата ја прима почетната плата на помошен службеник.

Член 19

По завршетокот на подготвителниот стаж на застапник му припаѓа, покрај минималната плата од претходниот член, и плата според ефектот на работата.

Во застапничквата со особено развиени работи на осигурување може со застапник да се договори плата исклучиво според ефектот на работата.

Член 20

Платата според ефектот на работата се утврдува според провизиските норми, кои можат да бидат:

- 1) во определен процент од износот на премијата на склучените и наплатените осигурувања;
- 2) во определен процент од износот на осигурените суми;
- 3) во определен износ за секој склучен договор за осигурување;
- 4) во определен износ за секој осигурен објект за кој е платена премија.

Ако на застапник му се исплатува минимална плата, провизиските норми можат да изнесуваат најмногу 50% од провизиските норми на застапниците што се наградуваат исклучиво според ефектот на работата.

Провизиските норми според првиот став за одделни гранки односно групи на осигурувањето и за одделни стопански сектори, како и условите на плаќањето, ги утврдува Управниот одбор на Заводот.

Член 21

Платата според ефектот на работата се определува за секој застапник поединечно со договор, во границите на процентите односно износите утврдени според членот 20 на овој правилник, а според јачината на постојниот портфел, стопанската сила на застапничкиот реон и другите услови на работата (теренски прилики, сообраќајни врски, густина на населението и слично). Со овој договор се утврдуваат конкретните задачи и наградите од членот 23 на овој правилник. Договорот се обновува на почетокот на секоја деловна година.

Ако не се постигне согласност меѓу директорот на филијалата и застапникот во поглед на содржината на договорот, застапникот има право на приговор до дирекцијата за народната република. Одлуката на дирекцијата е конечна.

Член 22

Минималната плата се исплатува месечно на-назад.

Платата според ефектот на работата се пресметува месечно и се исплатува за изминатиот месец најдоцна до десеттиот ден на наредниот месец.

Застапникот има право на жалба против пресметката на платата до главниот директор на дирекцијата за народната република во рок од 8 дена од денот на приемот на пресметката.

Член 23

Застапниците можат да добиваат награди за прирастот на работите или за извршувањето на планот на наплатата на премиите, како и за негувањето на портфелот на осигурувањето на животот по пат на уредно наплатување на премиите.

Процентот на наградите и поблиските услови за исплата ги утврдува Управниот одбор на Заводот.

Член 24

Платата која според законот им припаѓа на службениците за време на годишен одмор и воена вежба, како и при заминување на отслужување на кадровски срок, му се пресметува на застапникот врз основа на просекот на неговите вкупни примања за време на изминатите шест месеци.

Член 25

Застапник може по своја согласност да биде назначен за службеник со звање според својата стручна спрема.

Времето поминато на работите на застапник се признава во целост за напредување во случај на назначување според претходниот став, освен на застапниците што се назначуваат во звањата од прва и втора група.

Застапник што ќе стане телесно неспособен за вршење застапнички работи, а нема стручна спрема ни за звање од четврта група, може да се назначи во звањето помошен службеник на осигурувањето под условите предвидени во прописите за стручната спрема на службениците на Заводот.

Член 26

На застапник платен исклучиво според ефектот на работата кој во текот на шест месеци еднопородно не ќе оствари плата во височина на својата минимална плата, му се откажува службата со отказниот рок од 15 дена, освен ако се утврди дека поради објективни пречки не можел да оствари минимален ефект на работата.

На застапник со минимална плата и со плата според ефектот на работата кој во текот на три месеци еднопородно не ќе оствари плата според ефектот на работата во износ од 50% од својата минимална плата, му се откажува службата со отказан рок од 15 дена, освен ако се утврди дека поради објективни пречки не можел да оствари минимален ефект на работата.

Во времето од претходните ставови не се смета отсутствувањето од должност поради болест, воена вежба, суспензија и годишен одмор.

Член 27

Основот за пресметување на паричните казни за дисциплински неуредности и дисциплински престапи на застапниците го сочинува нивната вкупна плата што им се исплатува во времето на извршувањето на казната.

Ако застапникот платен исклучиво според ефектот на работата за време на извршувањето на паричната казна не остварува плата според ефектот на работата во височина на соодветната минимална плата, паричната казна ќе му се пресметува од минималната плата, ако не настапи случајот во кој

според членот 26 од овој правилник му се откажува службата.

За време на оддалечување од должност на застапник му се исплатува една третина, а ако има фамилија на издршка — една половина од платата пресметана врз основа на просечната плата што ја остварил во текот на шест месеци непосредно пред оддалечувањето од должноста.

На застапник на кој му е откажана службата и кој е разрешен од должноста пред истекот на отказниот срок, му се исплатува за времето до истекот на отказниот срок само сразмерниот дел од соодветната минимална плата.

IV. Повереници на осигурувањето

Член 28

Поверениците на осигурувањето се лица што работат на склучување на договори за осигурување и на наплата на премии во вид на споредно занимање или од случај до случај и со кои не е заснован службенички однос. Тие немаат својство на службеник, туку нивниот однос спрема Заводот се регулира во потполност со посебен договор кој има карактер на специјален договор за услуги.

Поверениците на осигурувањето примаат надоместок за својата работа исклучиво според ефектот на работата, а во границите на провизиските норми што ќе ги утврди Управниот одбор на Заводот во смисла на членот 20 од овој правилник.

V. Заеднички одредби

Член 29

За поттикнување на развојот и за унапредување на осигурувањето, за зголемување на продуктивноста на трудот, за намалување на трошоците и за вонредна работа стручните службеници на осигурувањето добиваат годишни награди од средставата за наградување што се формираат од вишокот на приходите над расходите.

Наградите можат да се исплатуваат тримесечно во вид на аконтации, според остарените средства во изминатото тримесечје.

Поблиски прописи за расподелбата на наградите донесува Управниот одбор на Заводот во согласност со сојузниот Државен секретаријат за работите на финансите.

Член 30

Управниот одбор на Заводот во согласност со сојузниот Државен секретаријат за работите на финансите, а во рамките на прописите донесени врз основа на членот 69 од Законот за јавните службеници, определува во кои случаи на службениците од Заводот ќе им се даваат надоместоци за прекувремена работа.

Член 31

Управниот одбор на Заводот ги пропишува начелата за систематизација и ги определува органите што ќе бидат надлежни за утврдување на систематизацијата во одделни организациони единици.

Член 32

Решенија за назначување и за други службенички односи на службениците на Заводот донесуваат во Генералната дирекција генералниот директор, во дирекцијата за народната република главниот директор, а во филијалите директорот на филијала само за застапниците на осигурувањето со низа и средна стручна спрема, а за другите службеници — главниот директор.

Генералниот директор и главниот директор на дирекција за народна република можат делумично или во целост да ги пренесат своите права од претходниот став врз своите заменици. Главниот директор може своите права од претходниот став во однос на службениците од четврта и трета група, на помошните службеници и техничкиот персонал во филијалите да ги пренесе врз директорите на филијали.

Решенијата за назначување на генералниот директор и на неговите заменици ги донесува Сојузниот извршен совет.

Решенијата за назначување на главните директори за народните републики и на нивните заменици ги донесува Управниот одбор на Заводот во согласност со републичкиот извршен совет.

Решенијата за назначување на директори на филијали и на нивни заменици ги донесува главниот директор на дирекција за народна република.

Член 33

Прописите за стручната спрема и за стручните испити на службениците на Заводот ги донесува Управниот одбор на Заводот во согласност со Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за општа управа.

Член 34

За службениците на Заводот се формираат посебни дисциплински судови, и тоа:

1) дисциплински суд од прв степен при дирекциите за народните републики — за службениците од дирекцијата и филијалите;

2) дисциплински суд при Генералната дирекција — кој решава во прв степен по дисциплинските престапи на службениците од Генералната дирекција, а во втор степен по жалбите против пресудите и решенијата на првостепените дисциплински судови при дирекциите за народните републики.

По жалбите против првостепените пресуди на дисциплинскиот суд при Генералната дирекција решава Сојузниот виши дисциплински суд.

Член 35

Претседателот и еден член од дисциплинскиот суд како и нивните заменици, ги именува и ги разрешува Управниот одбор на Заводот.

Вториот член на дисциплинскиот суд и неговиот заменик го определува соодветната синдикална организација.

Член 36

За службениците на Заводот се формира при Генералната дирекција комисија за откази, која е составена од три члена.

Два члена на комисијата и нивните заменици именува Управниот одбор на Заводот, а третиот и неговиот заменик го делегира соодветниот орган на Сојузот на синдикатите.

Комисијата за откази постапува според одредбите што важат за комисиите за службенички работи кога решаваат за отказите.

VI. Преодни одредби

Член 37

Службениците на Заводот се преведуваат во звањата и платните разреди согласно со одредбите што важат за службениците на банките (член 424 став 2 од Законот за јавните службеници).

Член 38

На застапниците што на денот на влегувањето во сила на овој правилник се затекнале во звање и платен разред, се применуваат одредбите од овој правилник.

Во случај на назначување според членот 25 став 3 од овој правилник, на овие застапници им се признава звањето што го имале до неговото влегување во сила, а платниот разред им се определува според платниот разред во кој биле и според годишните на службата што ги имале како застапници и по 1 јануари 1958 година.

Додека Управниот одбор на Заводот не ги утврди провизиските норми во смисла на членот 20 и додека врз основа на така утврдените провизиски норми не се склучат нови договори во смисла на членот 21 од овој правилник, застапниците примаат плата исклучиво според ефектот на работата, врз основа на договорите склучени за 1958 година.

Член 39

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1958 година.

VI/2 бр. 524/57
29 април 1958 година
Белград

Претседател на Управниот одбор
на Државниот осигурителен завод,
др **Маријан Дермастија**, с. р.

370.

Врз основа на членот 75и од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 37/55 и 16/58), претставниците на Сојузот на трговските комори на Југославија, на Сојузната надворешнотрговска комора, на Сојузната индустриска комора, на Сојузот на селскостопанско-шумарските комори на Југославија и на Главниот задружен сојуз на Југославија постигнаа

ДОГОВОР ЗА НАЈВИСОКИТЕ ЦЕНИ ЗА ДЕБЕЛИ И МЕСНАТИ СВИЊИ

I. Претставниците на Сојузот на трговските комори на Југославија, на Сојузната надворешнотрговска комора, на Сојузната индустриска комора, на Сојузот на селскостопанско-шумарските комори на Југославија и на Главниот задружен сојуз на Југославија на состанокот одржан на 29 април 1958 година во Сојузот на трговските комори на Југославија се здоговорија највисоките цени во кои стопанските организации што се занимаваат со промет и преработка на дебелите и меснатите свињи можат да ги купуваат дебелите и меснатите свињи од земјоделските задруги, од деловните сојузи и од селскостопанските производителски организации да бидат, и тоа:

Видови на свињи	Цена динари!
1) Бели меснати свињи (голем и среден јоркшир, германска племенита и оплеменета, мелези добиени со нивното меѓусебно вкрстување, како и мелези добиени со вкрстување на тие раси со бели домашни раси и потомци од вкрстувањето на првата генерација во бела боја со коривал, фајферица и беркшир, со сланина на грбот која не смее да биде подебела од 4 см), и тоа:	
а) I класа, во тежина од 90—110 кг по парче — — — — —	до 220
б) II класа, во тежина од 110—130 кг по парче — — — — —	до 210
2) Црни меснати свињи (беркшир, коривал, мелези добиени со нивното меѓусебно вкрстување, како и мелези добиени со вкрстување на овие свињи со црна славонска и со домашна свиња од расата моравка, со сланина на грбот која не смее да биде подебела од 4 см), и тоа:	
а) I класа, во тежина од 90—110 кг по парче — — — — —	до 210
б) II класа, во тежина од 110—130 кг по парче — — — — —	до 200
3) Домашни меснати зголеми свињи , и тоа:	
а) I класа, во тежина над 130 кг по парче — — — — —	до 195
б) II класа, во тежина од 105—130 кг по парче — — — — —	до 185
в) III класа, во тежина од 90—105 кг по парче — — — — —	до 170
4) Другите свињи , што не им одговараат на условите од видовите наведени под 1, 2 и 3 можат да се плаќаат — — —	до 165

Цената се подразбира за 1 кг жива мера франко натоварено во вагон односно во друго превозно средство, намалена за 2% на име кало поради нахранетост.

II. Овој договор е задолжителен врз основа на членот 75к за сите стопански организации од членот 75и став 1 од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани.

III. Овој договор влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 03-2104/1
30 април 1958 година
Белград

За Сојузот на трговските
комори на Југославија
Генерален секретар,
Ристо Бајалски, с. р.

По извршеното сравнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Уредбата за измени и дополненија на Уредбата за данокот на доход, објавен во „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/58, се поткраднале долу наведените грешки, та се дава

ИСПРАВКА НА УРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА ДАНОКОТ НА ДОХОД

Во членот 5 во ставот 2 од точката 4 наместо зборот: „зголемувањето“ треба да стои: „враќањето“.

Во членот 7 во петтиот ред оздола наместо зборот: „стопански“ треба да стои: „приватни“.

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 29 април 1958 година.

По извршеното сравнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Одлуката за одобрување на заемите за обртни средства на стопанските организации, објавена во „Службен лист на ФНРЈ“ бр. 15/58, се поткраднале долу наведените грешки, та се дава

ИСПРАВКА НА ОДЛУКАТА ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ЗАЕМИТЕ ЗА ОБРТНИ СРЕДСТВА НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Во точката 9 во третиот ред наместо зборот: „кредит“ треба да стои: „заеми“, во петтиот ред наместо зборот: „кредитите“ треба да стои: „заемите“, а во шестиот ред наместо зборот: „кредити“ треба да стои: „заеми“.

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 28 април 1958 година.

По извршеното сравнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Правилникот за преработка на грозје и вино, објавен во „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/58, се поткраднале долу наведените грешки, та се дава

ИСПРАВКА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПРАБОТКА НА ГРОЗЈЕ И ВИНО

Во членот 12 став 1 точка 3 наместо зборот: „виното“ треба да стои: „вода“.

Во образецот кој е составен дел од правилникот, на крајот наместо: „(финансиски инспектор)“ треба да стои: „(винарски инспектор)“.

Од Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за селско стопанство и шумарство, Белград, 23 април 1958 година,

По извршеното сравнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Упатството за пресметнување на тарифните ставови на договорените плати на работниците на стопанските и општествените организации, објавен во „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/58, се поткраднале долу наведените грешки, та се дава

ИСПРАВКА

НА УПАТСТВОТО ЗА ПРЕСМЕТНУВАЊЕ НА ТАРИФНИТЕ СТАВОВИ И НА ДОГОВОРЕНИТЕ ПЛАТИ НА РАБОТНИЦИТЕ НА СТОПАНСКИТЕ И ОПШТЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Во точката 9 во таблицата а) надоместоци за работа и хонорари во месечен износ, во колоната 1 во четвртиот ред место бројот „51.660“ треба да стои број „51.060“.

Во насловот на таблицата А на крајот од упатството, треба да се изостават зборовите: „организации и на задружните“, а во насловот на таблицата Б на крајот од упатството, треба да се изостават зборовите: „организации и во задружните“. Во истата таблицата Б во поднасловот а) наместо: „а) за тарифните ставови определени во месечни износи“ треба да стои: „а) надоместоци за работа и хонорари во месечен износ“, а во поднасловот б) наместо: „б) за тарифните ставови определени по час“, треба да стои: „б) надоместоци за работа и хонорари во износ по час“.

Од Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за трудот, Белград, 8 април 1958 година.

По извршеното сравнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Наредбата за прогласување на подрачјата заразени од опасни растениски болести и штетници, објавен во „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 14/58, се поткраднале долу наведените грешки, та се дава

ИСПРАВКА

НА НАРЕДБАТА ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ПОДРАЧЈАТА ЗАРАЗЕНИ ОД ОПАСНИ РАСТЕНИСКИ БОЛЕСТИ И ШТЕТНИЦИ

1. Во одделот I точка 2 став 1 под в) во деветтиот ред озгора на стр. 320 место зборот: „Гостиница“ треба да стои: „Гостиница“.

Во ставот 2 под б) во последниот ред место зборот: „Матуље“ треба да стои: „Ратуље“.

Во ставот 3 под б) во петнаесетиот ред оздола место зборот: „Каштел“, треба да стои: „Кашељ“.

Во ставот 5 во третиот ред озгора место зборот: „(Сарај)“ треба да стои: „(местото Сарај)“.

2. Во одделот I точка 4 став 1 под б) во шестиот ред озгора по зборовите: „(место Крагујевац“ треба да се стави изоставената заграда.

3. Во одделот I точка 7 став 1 во третиот ред оздола место зборот: „Лаоле“ треба да стои: „Велико Лаоле“.

4. Во одделот I точка 9 став 1 под в) во третиот ред озгора место зборот: „место“ треба да стои: „местата“, а во деветтиот ред оздола место зборот: „Буковче“ треба да стои: „Буковче“.

Во ставот 2 под б) во последниот ред по зборот: „Неделишќе“ се брише зборот: „и“ и се става запирка, а по зборот: „Прелог“ се додаваат испуштениите зборови: „и Чаковец“.

5. Во одделот I точка 10 став 2 под а) во вториот ред оздола место зборот: „Кула“ треба да стои: „Пула“.

Во ставот 4 под б) во петтиот ред оздола по зборот: „Будимлик“ треба да се стави изоставената запирка.

6. Во одделот I точка 16 став 1 под б) во петтиот ред оздола по зборот: „Кремна“ треба да се стави изоставената запирка.

Во ставот 5 во третиот ред озгора место зборот: „Вубавач“ треба да стои: „Губавач“, во четвртиот

ред место зборот: „Медакуси“ треба да стои: „Недакуси“, во петтиот ред место зборот: „Припчик“ треба да стои: „Припчки“, во седмиот ред место зборот: „Буле“ треба да стои: „Буче“, во осмиот ред место зборот: „Лушац“ треба да стои: „Лужац“, а меѓу зборовите: „Лозна“ и „Лужац“ треба да се стави изоставениот збор: „Луге“, во десеттиот ред место зборот: „Пешча“ треба да стои: „Пешца“, а по зборот: „Трпези“ треба да се брише зборот: „и“ и се става запирка, а по зборот: „Туцање“ се ставаат изоставените зборови: „и Хареме“, и во претпоследниот ред место зборот: „Бач“ треба да стои: „Баќ“.

7. Во одделот I точка 18 став 1 во седмиот ред озгора место зборот: „Драље“ треба да стои: „Дреље“.

8. Во одделот I точка 19 став 2 во третиот ред озгора место зборот: „Дрешница“ треба да стои: „Дрежница“.

Од Сојузната управа за заштита на растенијата, Белград, 26 април 1958 година.

По извршеното сравнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Одлуката за определување на синдикалните органи што ги разгледуваат тарифните правилници на стопанските организации, објавен во „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 15/58, се поткраднала долу наведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА

НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СИНДИКАЛНИТЕ ОРГАНИ ШТО ГИ РАЗГЛЕДУВААТ ТАРИФНИТЕ ПРАВИЛНИЦИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Во точката 4 треба по отворената заграда а пред зборот: „за“, да се стави изоставениот збор: „освен“.

Од Централниот совет на Сојузот на синдикатите на Југославија, Белград, 28 април 1958 година.

УКАЗИ

Претседателот на Републиката, врз основа на членот 71 точка 4 од Уставниот закон, а на предлог од Државниот секретар за надворешни работи, донесува

УКАЗ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШЕН АМБАСАДОР НА ФНРЈ ВО ФИНСКА

I

Се назначува

Мирко Срделиќ, досегашен извонреден и ополномошен министер на ФНРЈ во Финска, за извонреден и ополномошен амбасадор на Федеративна Народна Република Југославија во Финска.

II

Државниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 9

29 април 1958 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЦРНЕ ГОРЕ

„Службени лист Народне Републике Црне Горе, во бројот 8 од 15 март 1958 година објавува:

Одлука за определување срокот за распишување редовни избори за работнички совети на стопанските претпријатија;

Одлука за определување срокот за распишување редовни избори за работнички совети на претпријатијата на поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај;

Решение за измена и дополнение на Решението за формата, големината и содржината на шумските жигови;

Решение за оснивање испитни комисии за стручни испити за висококвалификувани работници од индустријата, градежништвото, рударството и транспортот, кои со стручната спрема се здобиле преку практична работа во претпријатието;

Решение за оснивање испитна комисија за стручни испити за занаетчиски мајстори;

Решение за одобрувањето, оснивањето и работата на Друштвото на шумарско-техничкиот помошен персонал на НР Црна Гора.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

„Службени гласник Народне Републике Србије“ во бројот 16 од 19 април 1958 година објавува:

Упатство за поблиските технички и стручни услови за внатрешна организација на здравствените станици во стопанските организации и за условите за основување и начинот на работата на стационарите при овие станици;

Решение за дополнење на Решението за определување на стручните надзорници за преглед на стручната работа на здравствените установи во 1958 година;

Решение за ставање под заштита на државата на црквата во Ритицево како споменик на културата;

Исправка на Правилникот за полагање завршен испит во мајсторско училиште.

СОДРЖИНА:

	Страна
352. Уредба за избирањето и отповикувањето на членовите на органите на самоуправавањето на заводите за социјално осигурување — — — — —	485
353. Одлука за подигање на Пратеништвото на Федеративна Народна Република Југославија во Чиле на степен на амбасада — — — — —	489
354. Наредба за примена на Уредбата за употреба на средствата за инвестиции во 1958 година — — — — —	489
355. Наредба за дополнење на Наредбата за затезните интереси — — — — —	492
356. Наредба за договарањето на цените по кои стопанските организации ќе купуваат селскостопански производи од задружните и селскостопанските производителски организации — — — — —	492

	Страна
357. Наредба за определување на трговските претпријатија што без посебно одобрение можат да се занимаваат со промет на селскостопански производи на големо — — — — —	493
358. Наредба за договарање за цените по кои земјоделските задруги ќе ги купуваат селскостопанските производи од индивидуалните производители — — — — —	493
359. Наредба за определување на условите за купување и продажба на селскостопански производи на пазари — — — — —	493
360. Наредба за определување на условите под кои одделни големи потрошувачи можат да купуваат селскостопански производи од индивидуалните производители и надвор од пазарите — — — — —	494
361. Наредба за купувањето на селскостопански производи за потребите на членовите на земјоделските задруги и деловните сојузи и за потребите на преработката во тие организации — — — — —	495
362. Наредба за измени и дополнења на Наредбата за купување на некои производи преку собирачи и откупувачи — — — — —	493
363. Наредба за определување на условите под кои може да се договара производство и испораката на индустриски растенија — — — — —	495
364. Наредба за дополнење на Наредбата за начинот на распределба на контингентите за извоз на определени производи на сточарството — — — — —	496
365. Наредба за измена на Наредбата за коефициентите за пресметување на разликата во цените при извозот и увозот на определени производи и услуги — — — — —	496
366. Упатство за примена на Одлуката за доделување средства од стопанските резерви на федерацијата за давање регрес при купување на ДДТ за отклонување на маларијата и пегавецот — — — — —	497
367. Упатство за начинот на пресметување на највисоките продажни цени на триците и уродицата — — — — —	497
368. Правилник за наплата, контрола и наменска употреба на данокот на промет на надоместоците за фискултурни приредби — — — — —	497
369. Правилник за звањата и платите на службениците на Државниот осигурителен завод — — — — —	499
370. Договор за највисоките цени за дебел и меснати свињи — — — — —	502
Исправка на Уредбата за измени и дополнења на Уредбата за данокот на доход — — — — —	502
Исправка на Одлуката за одобрување на заемите за обртни средства на стопанските организации — — — — —	502
Исправка на Правилникот за преработка на грозје и вино — — — — —	502
Исправка на Упатството за пресметување на тарифните ставови и на договорените плати на работниците на стопанските и општествените организации — — — — —	503
Исправка на Наредбата за прогласување на подрачјата заразени од опасни растениски болести и штетници — — — — —	503
Исправка на Одлуката за определување на синдикалните органи што ги разгледуваат тарифните правилници на стопанските организации — — — — —	503